



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. факс 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 26 април 1986
Скопје

Број 17

Год. XLII

Претплата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

234.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 21 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Од натамошно извршување на изречената казна затвор се ослободуваат осудените лица:

1. Стрижчани Вели Нехат од Дебар,
2. Ѓорѓиевски Трајче Никола од Скопје,
3. Трајковски Павле Томе од Титов Велес,
4. Ристов Ангел Стојан од Кавадарци,
5. Рамадани Шеап Насер од с. Речане,
6. Исмаили Џемаил Ганали од Скопје,
7. Јовановски Иван Ѓорѓи од с. Сливово,
8. Сали Рамадан Исмет од с. Крушопек,
9. Беровиќ Џанко Мехдија од с. Батинци,
10. Илиевски Миодраг Љубиша од Скопје,
11. Колиќ Иван Казимир од Скопје,
12. Митров Ванчо Трајче од Скопје.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Јовановски Кирил Влатко од Винаца, во траење од 2 месеца,
2. Селиманов Усеин Иљаз од с. Шашварлија, во траење од 2 месеца,
3. Николовска Лазо Марика од Кратово, во траење од 2 месеца,
4. Илиоски Велко Драганчо од Кичево, во траење од 3 месеци,
5. Папараднику Зија Нехат од Дебар, во траење од 3 месеци,
6. Јашар Сулејман Асан од с. Оризаре, во траење од 3 месеци,
7. Азизи Гани Назми од с. Падалиште, во траење од 3 месеци,
8. Милошевски Илија Ванчо од с. Теарце, во траење од 3 месеци,
9. Кокоровски Стојан Здравко од Скопје, во траење од 3 месеци,
10. Дридар Шакир Шефко од Скопје, во траење од 4 месеци,
11. Касуми Елмаз Нехат од Скопје, во траење од 4 месеци,
12. Теки Акиф Даути од с. Ливада, во траење од 4 месеци,
13. Дуракоски Исмаил Шефкиќ од с. Дебреште, во траење од 5 месеци,
14. Марков Костадин Панделија од с. Ново Село, во траење од 5 месеци,
15. Ценевоки Иса Вајрам од с. Дебриште, во траење од 5 месеци,
16. Матриех Мохд Емад од Јордан, во траење од 6 месеци,
17. Мартиновски Круме Цветко од Скопје, во траење од 6 месеци,

18. Александров Коле Јордан од с. Чешпиново, во траење од 2 месеца,

19. Ивановски Џанко Ацко од Скопје, во траење од 2 месеци,

20. Јовановски Панде Крсте од с. Јанковец, во траење од 4 месеци.

III

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 2 години на осудените лица:

1. Митровиќ Живан Радмила од Скопје, во траење од 4 месеци,
2. Фидовски Сало Зуне од с. Отишани, во траење од 6 месеци,
3. Гоцевски Љубомир Ванчо од с. Киселица, во траење од 6 месеци,
4. Панковски Блажо Боро од Скопје, во траење од 6 месеци,
5. Крстевски Спасен Деспот од Тетово, во траење од 1 година,
6. Трипуновски Томе Симе од Тетово, во траење од 1 година,
7. Царовски Ристо Велибор од Тетово, во траење од 1 година,
8. Веселиновски Тоде Драги од Г. Оризари, во траење од 1 година,
9. Смилески Ристо Бошко од Кичево, во траење од 3 месеци.

IV

Извршувањето на изречената казна затвор се услови за 3 години на осуденото лице:

1. Цветановски Тоне Златко од Скопје, во траење од 1 година.

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Нисов Трајан Добре од с. Чифлик, во траење од 3 месеци,
2. Ибраими Ферит Керим од с. Гајре, во траење од 4 месеци,
3. Јонузи Јусуф Осман од с. Шемшево, во траење од 6 месеци,
4. Фидановски Борис Стојан од Скопје, во траење од 6 месеци,
5. Ташев Тушо Драги од с. Нова Маала, во траење од 6 месеци,
6. Дербанов Александар Никола од Битола, во траење од 6 месеци,
7. Самарџиоски Александар Ѓорѓи, во траење од 6 месеци,
8. Христовски Миле Борис од Битола, во траење од 1 година,
9. Емрушев Демир Муртез од Скопје, во траење од 1 година.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-292
21 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

235.

Врз основа на член 159 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува видот, составот, бојата и кројот на униформата на работниците на милицијата, ознаките на звањата и посебните ознаки на униформата во органите на управата надлежни за внатрешни работи.

Член 2

Работниците на милицијата имаат зимска и летна униформа.

Кога извршуваат посебни задачи, работниците на милицијата имаат униформа која е наменета за извршување на тие задачи, а воените обврзници кои имаат воен распоред во милицијата или се ангажираат за извршување на определени работи од надлежност на органите на управата надлежни за внатрешни работи — униформа пропишана за резервниот состав на милицијата.

Работниците на милицијата кои вршат определени работи имаат и дополнителни делови на униформата.

Работниците на милицијата кои постојано вршат работи и работни задачи на внатрешно обезбедување во објекти и на личности кои се обезбедуваат, возачите и другите работници кои вршат обезбедување на личности, имаат право и на цивилна облека.

1. Зимска униформа

а) Зимска униформа на работниците на милицијата — мажи

Член 3

Зимската униформа на работниците на милицијата — мажи, се состои од: блуза, панталони, шапка, капа титовка, кошула со долни ракави, вратоврска, пуловер, шал, поткапа, ветровка со влошка, кожени нараквизи, длабоки чевли, теренски чевли и зимски чорапи — доколеници.

Член 4

Деловите од зимската униформа на работниците на милицијата — мажи, го имаат следниот крој и боја и тоа:

1. Блузата е од камгарн со отворени ревери и благо изразен струк и мора да е доволно комотна.

Блузата е поставена и има по еден џеп на двете внатрешни страни.

Ракавите на блузата се долги до половината на дланката на природно опуштена рака. Блузата однапред се закопчува со четири копчиња од жолто патинирана боја со пречник 22 мм, на кои во вид на испупчен релјеф е изработена петокрака ѕвезда. Копчињата се сошени на десната страна од блузата на подеднакво меѓусебно растојание.

На блузата од надворешната страна на градите и на долниот дел на двете страни, се наоѓа по еден џеп со испуска и капак кој се закопчува со копче од жолто патинирана боја со пречник од 16 мм, на кои во вид на испупчен релјеф е изработена петокрака ѕвезда. Широчината на горните делови е од 12 до 16 см а должината од 14 до 19 см. Широчината на долните делови е од 16 до 20 см, а должината од 18 до 23 см.

Нарамениците се од истиот материјал како и блузата, кои до ракавот се со широчина од 60 мм, а при врвот се 44 мм. Нарамениците со едниот крај се сошени на ракавот а другиот крај кој се завршува во форма на тап агол, се закопчува до околувратникот со копче од жолто патинирана боја со пречник од 14 мм, на кое во вид на испупчен релјеф е изработена петокрака ѕвезда.

Блузата одзади има прорез кој започнува на од 6 до 8 см под половината.

На околувратникот од блузата на двата краја однапред се наоѓа ромбод од истиот материјал од кој е изработена и блузата, со должина од 4 см, а широчина 3,5 см, порабен со испуска од златно-жолта боја со широчина од 3 мм.

Блузата е оловно сина боја.

2. Панталоните се од камгарн со вообичаен крој. Од страните имаат испуска од егализир светло сина боја, со широчина од 2 мм. Од двете страни и одзади на десната страна панталоните имаат по еден џеп, а однапред од десната страна еден мал џеп и потребен број црлу гајки за ремен.

Ногавиците на панталоните се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 до 26 см, а од внатрешната страна на долниот дел ногавиците се опшиени со лента. На предниот внатрешен дел на ногавиците е прошиена свилена постава.

Панталоните се оловно сина боја.

3. Шапката е од камгарн и со вообичаен крој со благо свиткан дантел.

Сонцбранот е од целулоид или сличен материјал, во црна боја, со раб опшиен со кожа. На сонцбранот на околу 5 мм од надворешниот раб е сошени буритапи во златно жолта боја со широчина од 6 мм.

Подбрадокот на шапката е од ист материјал како и сонцбранот со широчина од 16 мм, со две гајки од ист материјал со кои се прилагодува неговата должина и со краевите е прицврстен кон бортот со две копчиња од жолто патинирана боја со пречник од 14 мм. Работниците на милицијата кои имаат звање самостоен инспектор или повисоко звање, наместо подбрадок носат плетенка изработена од синтетичко влакно златножолта боја.

Данцетот на шапката е опшиен со испуска златножолта боја со широчина од 2 мм. Шапката од внатре е поставена, а при дното има потница со широчина од 4 см.

Однапред, на оредината на бортот од шапката на златножолтата подлога се носи петокрака ѕвезда, црвена боја со пречник од 58 мм, сметајќи од врвовите на спротивните краци. Петокраката ѕвезда е метална, однапред емајлирана со црвена боја и малку издадена напред.

Шапката е оловно сина боја, а бортот темно сина боја со широчина од 4 см.

Шапката има навлака од непропустливо платно, темно сина боја, а шапката што ја носат работниците на милицијата кои вршат работи на контрола и регулирање на патниот сообраќај, има навлака од бела боја.

4. Капата титовка се изработува од камгарн и е со вообичаен крој. Онапред е висока од 5 до 6 см, на средината од 9 до 10 см, а одзади од 5 до 7 см. Рабовите на капата што ја носат работниците на милицијата со звање самостоен инспектор или повисоко звање, се опшиени со испуска во златно жолта боја а рабовите на капата што ја носат останатите работници на милицијата, со испуска од егализир со светло сина боја.

На оредината на капата титовка однапред, врз златно жолтата подлога се носи петокрака ѕвезда црвена боја со пречник од 28 мм, сметајќи од врвовите на спротивните краци. Петокраката ѕвезда е метална, однапред црвено емајлирана и малку издадена напред.

Капата титовка е во оловно сина боја.

5. Кошулата со долги ракави е изработена од пуплин или друга слична ткаенина во светло сина боја и е со вообичаен крој.

6. Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен крој и должина.

7. Пуловерот е изработен од волнено предиво со вообичаена широчина и должина, во оловно сина боја.

8. Шалот е изработен од волнено предиво со вообичаена широчина и должина во темно сина боја.

9. Поткапата е од волнено предиво во оловно сина боја и доволно долга за да го заштитува вратот.

10. Ветровката со влошка е од мешавина на памучно-синтетичка ткаенина во темно сина боја и поставена со свилена ткаенина од соодветна боја. Од рамената до висината на градите и преку грбот е зајакната и има влошка која допира до ракавите и може да се вади. Ветровката има појас и Кулавка кои се од иста ткаенина како ветровката. Кулавката е изработена така да ја покрива капата со заштитникот и поставена со свилена ткаенина во соодветна боја.

Ветровката има 4 обични копчиња во еден ред; копчињата и закачката се во иста боја, како ткаенината.

На левата и десната страна на градите се врежани вертикално поставени цпови, нормална големина кои се затвораат со патент-затворач.

На долниот дел од двете страни ветровката има по еден длабок цеп со преклоп. Цповите се широки од 18 до 22 см, а високи од 24 до 28 см. Под нив, од страната се наоѓа уште по еден цеп иста големина. Ветровката, на левата страна од горе има внатрешен цеп, косо поставен, кој служи за држење на документи.

На појасот на десната страна од ветровката се наоѓаат отвори на кои се прицврстува футрола за носење на пиштол. Отворите се зајакнати со кожна нашивка.

На долниот дел на ракавите од ветровката се наоѓа појас од истиот материјал, долг 11 см и широк 4 см, кој се закопчува со копче во иста боја како и ветровката. На оддалеченост од 6 см е сопишено уште едно копче.

Ветровката е со соодветна должина и достигнува во височина на колениците.

Ветровката има нараменици од иста ткаенина и изработени се така, да може на нив да се навлечат нарамениците со ознаките за звањата.

Нарамениците со ознаките на звањето кои се носат на ветровката, се во иста боја и изработени од ист материјал како и ветровката. Ширината на овие нараменици до ракавите е 60 мм, а при врвот 45 мм.

11. Кожните нараквици се со вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

12. Длабоките чевли се со вообичаен крој и без украси. Имаат црна боја а од внатрешната страна се поставени со крзно.

13. Теренските кондури се од мрсен спорт-бокс, со кожен меѓу фон и надворешен фон од гума. На нив се нашисени глуждници за околу 8 см над глуждот.

14. Зимските чорапи — доколеници се изработуваат од памучно предиво со вообичаен крој и имаат оловно сина боја.

б) Зимска униформа на работниците на милицијата — жени

Член 5

Зимската униформа на работниците на милицијата — жени се состои од: блуза, панталони, здолниште, капа беретка, кошула со долги ракави, вратоврска, пуловер, шал, ветровка со влошка, кожни нараквици, чизмички и зимски хулахоп-чорапи.

Член 6

Блузата, панталоните, кошулата со долги ракави, вратоврската, шалот, ветровката со влошка, и кожните нараквици од зимската униформа за работни-

ците на милицијата — жени, се изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед како соодветните делови од зимската униформа за работниците на милицијата — мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден спрема анатомската конструкција на жената.

Останатите делови од зимската униформа за работниците на милицијата — жени го имаат следниот крој и боја, и тоа:

1. Здолништето е од камгарн со вообичаен крој. Однатре е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. Однапред има две фалти, а одзад две опшивки. На појасот има потребен број гајки за ремен. Од левата страна се закопчува со три-копчиња или со патент-затворач и со едно копче на појасот. Здолништето е оловно сина боја;

2. Капата беретка е од камгарн со вообичаен крој. Напред на златно жолтата подлога се носи петокрака ѕвезда во форма и големина на петокрака ѕвезда која се носи на капата титовка;

3. Хулахоп-чорапите се вообичаен облик и должина зајакнати на прстите и петиците, во светло смеѓа боја;

4. Чизмичките се вообичаен крој и без украси. Сарите се меки и допираат до под колениците. Чизмичките се црна боја, а од внатрешната страна се поставени со крзно.

2. Летна униформа

а) Летна униформа на работниците на милицијата — мажи

Член 7

Летната униформа на работниците на милицијата — мажи се состои од: кратка виндјакна, панталони, шапка, кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за дожд, плитки чевли и чорапи.

Член 8

Одделни делови од летната униформа на работниците на милицијата — мажи го имаат следниот крој и боја и тоа:

1. Кратката виндјакна е од платно, однатре е поставена со нашивен и превиткано положен околувратник.

Виндјакната однапред се закопчува со патент — затворач до под грлото, а реверите се прилагодени за отворање.

На виндјакната, однапред на надворешната страна, нашисени се два цела.

Виндјакната има појас и манжетни кои се изработени од плетен материјал.

Виндјакната е во темно сина боја, а копчињата на цповите и на рамениците се во оловно сина боја.

Нарамениците на виндјакната се од иста ткаенина како и виндјакната и изработени се така да на нив може да се навлечат нараменици со ознаки за звањата.

Нарамениците со ознаките за звања кои се носат на виндјакната се со иста боја и изработени од истата ткаенина како и виндјакната. Широчината на овие нараменици до ракавите е 60 мм а при врвовите 45 мм.

2. Панталоните се од тергал и се со ист крој и боја како и панталоните на зимската униформа;

3. Шапката се изработува од тергал и е со ист крој и боја како и шапката на зимската униформа, со таа разлика што на обете страни има по две дупчиња за проветрување;

4. Кошулата со кратки ракави е изработена од мешавина на памучно и синтетичко платно, со нашивен и превиткано положен околувратник.

Кошулата со кратки ракави однапред е порабена, а се закопчува со копчиња пречник 10 мм од иста боја како и ткаенината од која е изработена кошулата. Кошулата во горниот дел е отворена.

На кошулата однапред на градите има два цела со испуска и преклоп погоден за закопчување. Ширината на цelloвите е од 12 до 14 см а должината од 14 до 16 см. Испуската на цelloвите е широка од 2,5 до 3 см.

Нарамениците на кошулата се од иста ткаенина како и кошулата и изработени се така да може на нив да се навлечат нарамениците со ознаките за звањата.

Нарамениците со ознаките за звањата, кои се носат на кошулата се со оловно сина боја и изработени од тергал. Широчината на овие нараменици до ракавите е 60 мм а при врвот 45 мм;

5. Мантилот за дожд е од гумирана најлонска ткаенина и има кулава прилагодена за вадење и, ремен од иста ткаенина како и мантилот. Мантилот за дожд е прилагоден за прикочување на влошката на ветровката.

Мантилот за дожд допира до половината на листовите на носете. Се закопчува со три копчиња во оловно сина боја.

Однавтор од левата и десната страна на мантилот за дожд врежани се коси цelloви со вообичаена големина.

Мантилот за дожд од околу вратникот до средината на градите и преку плеките зајакнат е со иста ткаенина. На плеките под зајакнувањето, како и под перабот, вшпена е мрежеста лента која овозможува испарување на потта.

На задниот дел се наоѓа прорез покриен со капак. Мантилот за дожд е во темно сина боја.

Нарамениците на мантилот за дожд се од ист материјал како и мантилот и изработени се така да може на нив да се навлечат нарамениците со ознаките за звањата.

Нарамениците со ознаките за звања кои се носат на мантилот за дожд се иста боја и изработени од ист материјал како и мантилот. Широчината на овие нараменици до ракавите е 60 мм, а при врвот 45 мм;

6. Плитките чевли се со вообичаен крој, со кожен или гумен ѓон и без украси. Чевлите се црна боја, со потпетици високи до 3 см;

7. Чорапите се во оловно сина боја, со вообичаена форма и длабочина и зајакнати на петиците и прстите.

б) Летна униформа на работниците на милицијата — жени

Член 9

Летната униформа на работниците на милицијата — жени се состои од кратка виндјакна, здолниште, панталони, капа беретка, кошула со кратки ракави со нараменици, мантил за дожд, плитки чевли и чорапи.

Член 10

Кратката виндјакна, мантилот за дожд, панталоните, кошулата со кратки ракави и плитките чевли од летната униформа на работниците на милицијата — жени, изработени се од истиот материјал и во иста боја и изглед како и соодветните делови на летната униформа на работниците на милицијата — мажи, со тоа што нивниот крој е прилагоден спрема анатомската конструкција на жената.

Плитките чевли имаат потпетица висока од 4,5 см.

Останатите делови на летната униформа на работниците на милицијата — жени го имаат следниот крој и боја, и тоа:

1. Здолништето е од тергал и со вообичаен крој. Однапред има две фалти, а одзади две нашивки. Од левата страна се закопчува со три копчиња или патент — затворац со едно копче на појасот. Здолништето е оловно сина боја;

2. Капата беретка е од тергал и со вообичаен крој. Напред на златнокожната подлога се носи петокрака звезда, со форма и големина на петокрака звезда што се носи на капата титовка;

3. Чорапите се со вообичаен крој, во светло смеѓа боја.

3. Делови кои што припаѓаат покрај зимската и летната униформа

Член 11

Покрај зимската и летната униформа, на работниците на милицијата им припаѓа и опасач со прекурамник и футрола за пиштол и ремен.

Опасачот е од кожа, широк 48 мм и поставен е со тешка чоја од светло сина боја и има три кожних гајки со мегални алки во жолто патинирана боја кои служат за носење на делови од опремата. На опасачот е прекурамникот од кожа со ширина од 20 мм, поставен како и опасачот.

Прекурамникот е од два дела кои однапред се закопчуваат со токичка.

Опасачот со прекурамникот и футролата за пиштол се кафеава боја.

Ременот е во должина од 105 до 120 см, ширина 4 см, изработен е од галантериска кожа кафеава боја, со дебелина од 2,5 до 3 мм. Ременот се закопчува со тока ширина 4,5 см и должина 7,5 см, изработена од матиран декавиран лим.

4. Униформа за извршување на посебни задачи

Член 12

За извршување на посебни задачи работниците на милицијата користат посебни униформи на кои кројот и бојата зависат од природата и карактерот на тие задачи.

За извршување на посебните задачи постојат следните униформи и тоа: зимска униформа за припадниците на специјалните единици на милицијата, летна униформа за припадниците на специјалните единици, зимска бела униформа, планинарска униформа, скијачка униформа, летна бела униформа, кожна униформа, униформа за извршување на задачи на пловни објекти, летачка униформа и униформа на посадите на оклопните транспортери.

Член 13

Униформите за извршување на посебните задачи го имаат следниот крој и боја, и тоа:

1. Зимската униформа на припадниците на специјалните единици на милицијата се состои од: виндјакна, панталони, капа титовка, волнена маица со рол крагна и ветровка. Виндјакната и панталоните имаат влошка Ветровката и маицата се во темно сина боја а останатите делови на униформата се изработени од шарено платно;

2. Летната униформа на припадниците на специјалните единици е изработена од шарено платно, а се состои од виндјакна, панталони, капа титовка, кошула со донги ракави и кошула со кратки ракави;

3. Зимската бела униформа се состои од виндјакна со кулава и панталони. Изработена е од платно бела боја и прилагодена за облекување преку зимската или друга униформа. Наменета е за припадниците на специјалната единица на милицијата за извршување на посебни задачи;

4. Планинарската униформа се состои од: ветровка, панталони — пумпарици волнени доколеници, натколеници, волнена капа, планинарска капа, фланелска кошула, волнени и заштитни нараквици, панталони за ветар, волнен џемпер, планинарски чевли, полупанцерки со високи наврвки (гамаши) и алпинистички шлем.

Панталоните, доколениците и натколениците се во оловно сина боја, ветровката е во темно сина боја, а заштитните нараквици, панталоните за ветер и високите наврвки се во сина боја.

Фланелската кошула, волнените нараквици и џемперот се во оловно сина боја, а планинарските чевли и полупанцерките во црна боја.

Алпинистичкиот шлем е во црвена боја.

5. Скијачката униформа се состои од: скијачка јакна — елек, скијачки панталони, пуловер, маица со рол крагна, скијачки нараквици и скијачка капа.

скијачки чевли, војнички скијачки чевли и скијачки горни панталони. Сите делови на оваа униформа се во темно сина боја;

6. Летната бела униформа се изработува од природен лесен материјал, а се состои од блуза, панталони, односно здолниште за работниците на милицијата — жени, маица и чорапи, чевли, нараквици и тропоки шлем, а за работниците на милицијата — жени и посебна торбичка.

Оваа униформа е наменета за работниците на милицијата кои повремено се ангажираат на работите околу регулирање на сообраќајот за време на туристичката сезона;

7. Кожната униформа е изработена од кожа во оловно сина боја, со едноставен крој, а се состои од: панталони, виндјакна, кацига со визир и вграден микрофон и слушалки, нараквици со продолжена надлактица и чизми. Наменета е за работниците на милицијата кои вршат служба со мотоцикли.

Виндјакната е со затворен крој на закопчување, со ревери прилагодени за отворање. Поставена е со лесна ткаенина и има влошка од крзно во затворено темна боја, која е прилагодена за вадење. На задниот дел од виндјакната со бела рефлексна материја напишан е зборот: „МИЛИЦИЈА“.

Ракавите на виндјакната се со ранглан крој и поставени. На долниот крај на ракавите прицврстен е ремен со тока за стегане. Од левата и десната страна на виндјакната се наоѓаат косо врежани цепови со преклоп за закопчување. Виндјакната го преклопува појасот на панталоните и со него се спојува со патент — затворац.

Панталоните се комотни така да можат да се носат преку зимската или летната униформа. На панталоните од страна се наоѓаат отвори со преклоп без внатрешни цепови. На левата ногавица од панталоните над коленото се наоѓа цеп во должина од 20 см и ширина 17 см, со преклоп за закопчување. Ногавиците под колената надолу имаат прорез со патент за закопчување. При дното на ногавицата се наоѓа ремен со тока за стегане на ногавицата.

За летниот период, оваа униформа е изработена од платно.

Кацигата со визир е во бела боја.

Нараквиците се поставени со крзно и имаат прицврстување на наракавјето од бела боја, во должина од 15 см.

8. Униформата за извршување задачи на пловните објекти се состои од: кратка виндјакна и панталони. Униформата е темно сина боја;

9. Летачката униформа се состои од: летачки комбинезон, кратка виндјакна, капа со заштитници на ушите, летачки чизми и нараквици.

Летачкиот комбинезон е изработен од платно, а виндјакната, капата, нараквиците и чизмите од кожа и од внатре се поставени со крзно.

Сите делови на летачката униформа се со оловно сина боја;

10. Униформата на посадата на оклопните транспортери се состои од: комбинезон, кратка виндјакна и тенковска капа.

Комбинезонот и виндјакната се изработени од платно, а тенковската капа од кожа. Сите делови на оваа униформа се во оловно сина боја.

5. Дополнителни делови на униформата

Член 14

За извршување на определени задачи и работи на работниците на милицијата им припаѓаат и соодветни дополнителни делови на униформата и тоа: стражарска бунда, стражарски чизми, стражарски нараквици, работно одело, гумени чизми, чакшири, коњички чизми, мамузи, флуоросцентни долактици, пишталка со гајтан, торбичка, планинска капа, лента на дежурниот, ранец и шлем.

1. Стражарската бунда е од импрегнирано платно, со вообичаен крој и поставена со крзно. Бундата е оловно сина боја со должина до околу половина на листовите на носете.

Стражарските чизми се од кожа црна боја и поставени со крзно.

Стражарските нараквици се од импрегнирано платно поставени со крзно. Нараквиците се оловно сина боја.

2. Работното одело е во форма на комбинезон, оловно сина боја.

Гумените чизми се црна боја и со вообичаена изработка.

3. Чакширите се оловно сина боја и изработени од камгарн, со вообичаен крој, а од страните имаат испуски од егализир во светло сина боја и ширина од 2 мм. На колената и задниот дел се зајакнати со иста ткаенина.

Коњичките чизми се изработени од црна бокс кожа и имаат кожен гон. Сарите се меки и допираат до под колена.

Мамузите се од пониклован челик, со два крака во должина од 10 см и репелка во должина од 3,5 см. Ширината на краците и репелката е 10 мм. На крајот од краците има прорез за ремен со помош на кој мамузите се прицврстуваат на чизмите. Репелката е со или без заврток.

4. Флуоросцентните долактици се изработени од платно на кое во надолжни линии е нанесена флуоросцентна материја.

5. Пишталката е од метал со стандардна изработка, а гајтанот е исплетен од вештачка свила темно сина боја.

Пишталката е изработена така да дава звук на едноличен тон, со јачина најмалку 90 ДБ.

6. Торбичката е од мека природна или вештачка кожа и прилагодена за носење на соодветен прибор.

Торбичката е кафена боја а се носи на опасачот од левата страна или на ременот преку рамо.

7. Планинската капа е изработена од камгарн или потенка чоја оловно сина боја и на неа се носи петокрака звезда предвидена за капата титовка.

8. Лентата на дежурниот е сина боја со ширина од 9 см, должина 40 см; прилагодена за закопчување. На средината на лентата се наоѓа напишан: „ДЕЖУРЕН“ напишан со печатни букви во златно-жолта боја.

9. Ранецот и шлемот се оловно сина боја и изработени спрема стандардите на ЈНА.

6. Униформа за резервниот состав

Член 15

Униформата и ознаките на звањата за резервниот состав на милицијата се исти како и на работниците на милицијата од активниот состав, со тоа што припадниците на резервниот состав не се задолжуваат со длабоки чевли.

7. Воена униформа

Член 16

Воената униформа на работниците на милицијата се состои од: блуза, панталони и капа титовка. Изработена е од полукамгарн.

Деловите на оваа униформа се по крој и боја исти како и соодветните делови на зимската униформа.

8. Цивилна облека

Член 17

Под цивилна облека во смисла на член 2 став 4 на оваа уредба се подразбира: палто, панталони, мантил, елек, кошула, вратоврска, чорапи и плитки чевли.

II. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА И НА ФУНКЦИИТЕ

Член 18

Работниците на милицијата носат на униформата ознаки на звањето, а одделни раководни работници и функционери на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, на Град-

скиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје, Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита и на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, кога согласно Законот за внатрешни работи функцијата ја вршат во униформа, на униформата носат и ознаки на функциите.

А) Ознаки на звањата

Член 19

За звањето на работниците на милицијата се утврдуваат следните ознаки:

1. Ознаките за помлад милиционер — се состојат од еден позлатен ширит широчина 10 мм, во форма на тап агол кој е сопиен на нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот раб од нараменицата. Растојанието помеѓу врвот на кракот и надворешниот раб на нараменицата изнесува 20 мм;

2. Ознаките за милиционер — се состојат од 2 паралелни позлатени ширита, со широчина од 10 мм, во форма на тап агол, кои се сопиени на нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците од кои краците на првиот агол се оддалечени 20 мм, а краците од вториот агол 35 мм;

3. Ознаките за милиционер I класа — се состојат од три паралелни позлатени ширита, широчина до 10 мм, во форма на тап агол кои се сопиени на нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците од кои краците на првиот агол се оддалечени 20 мм, краците на вториот агол 35 мм, а краците на третиот агол 50 мм;

4. Ознаките за постар милиционер — се состојат од два паралелни позлатени ширита во форма на тап агол, кои се сопиени на нарамениците. Краците од аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците од кои краците на првиот агол се оддалечени 20 мм, а краците на вториот агол 41 мм. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб од нарамениците е широк 16 мм, а другиот ширит е широк 10 мм;

5. Ознаките за постар милиционер I класа — се состојат од три паралелни позлатени ширита во форма на тап агол кои се сопиени на нарамениците. Краците од аглите се свртени кон надворешниот раб на нарамениците од кои краците на првиот агол се оддалечени 20 мм, краците на вториот агол 41 мм, а на третиот агол 56 мм. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб од нарамениците е широк 16 мм, а другите два ширита се широки по 10 мм;

6. Ознаките за виш милиционер — се состојат од два паралелни ширита широчина по 16 мм во форма на тап агол сопиени на нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците од кои краците на првиот агол се оддалечени 15 мм, а на вториот агол 36 мм. На средината на нараменицата на оддалеченост од 10 мм од вториот ширит се наоѓа метална петокрака ѕвезда;

7. Ознаките за помлад инспектор — се состојат од еден позлатен ширит широчина 16 мм, сопиен во водоравна линија на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата, со една петокрака ѕвезда прицврстена на средината на нараменицата на 10 мм растојание од ширитот;

8. Ознаките за инспектор — се состојат од еден позлатен ширит широк 16 мм, сопиен во водоравна линија на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата, со две петокраки ѕвезди прицврстени на 10 мм растојание од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание како и еднакво растојание од должните рабови на нараменицата;

9. Ознаките за инспектор I класа — се состојат од еден позлатен ширит, широк 16 мм, сопиен во водоравна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата со три петокраки ѕвезди, од кои две се прицврстени на 10 мм растојание од

ширитот и на еднакво меѓусебно растојание како и еднакво растојание од должните рабови на нараменицата, а третата ѕвезда со срединето од другите две ѕвезди сочинува врв на рамностран триаголник;

10. Ознаките за самостоен инспектор — се состојат од два паралелни позлатени ширита широки 16 мм, сопиени во водоравна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание со една петокрака ѕвезда прицврстена на средината од нараменицата на 10 мм растојание од ширитите;

11. Ознаките за виш инспектор — се состојат од два паралелни позлатени ширита широки 16 мм, сопиени во водоравна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание, со две петокраки ѕвезди прицврстени на 10 мм растојание од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание, како и еднакво растојание од должните рабови на нарамениците;

12. Ознаките за виш инспектор — I класа се состојат од два паралелни позлатени ширита широки 16 мм, сопиени во водоравна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание, со три петокраки ѕвезди, од кои 2 се прицврстени на 10 мм растојание од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание, како и еднакво растојание од должните рабови на нарамениците, а третата ѕвезда е прицврстена така што нејзиното срединето со срединето од другите две ѕвезди сочинува врв на рамностран триаголник.

13. Ознаките за главен инспектор — се состојат од два паралелни позлатени ширита широки 16 мм, сопиени во водоравна линија на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 мм меѓусебно растојание, со четири петокраки ѕвезди прицврстени на нараменицата во форма на ромб.

Член 20

Нарамениците со ознаките за звањата помлад милиционер, милиционер, милиционер I класа, постар милиционер, постар милиционер I класа, виш милиционер, помлад инспектор, инспектор и инспектор I класа, опшиени се со испуска од светло сина боја широка 3 мм.

Нарамениците со ознаките за звањата самостоен инспектор, виш инспектор, виш инспектор I класа и главен инспектор опшиени се со испуска од златно жолта боја широка 3 мм.

Петокраките ѕвезди се од метал златно жолта боја, големина 15 мм сметајќи од врвовите на спротивните краци.

Член 21

За работниците на милицијата, приправници, се утврдуваат следните ознаки:

1) Ознаки на приправник за помлад милиционер — се состојат од еден ширит во сребреникаво бела боја, широк 10 мм, кој во форма на тап агол е сопиен на нарамениците. Растојанието помеѓу врвовите на краците и надворешниот раб од нараменицата изнесува 20 мм;

2) Ознаки на приправник за помлад инспектор — се состојат од еден ширит во сребреникаво бела боја широк 16 мм, кој во водоравна линија е сопиен на 20 мм. растојание од надворешниот раб на нараменицата и една метална петокрака ѕвезда прицврстена на средината на нараменицата на 10 мм растојание од ширитот;

3) Ознаки на приправник за инспектор — се состојат од еден ширит во сребреникаво бела боја, широк 16 мм, кој во водоравна линија е сопиен на 20 мм растојание од надворешниот раб на нараменицата и две метални петокраки ѕвезди прицврстени на 10 мм растојание од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание како и еднакво растојание од надолжните рабови на нарамениците.

Металните петокраки ѕвезди од ставот 1 точка 2 и 3 на овој член, се во сребреникаво бела боја, големина 15 мм. сметајќи од врвовите на спротивните краци.

Член 22

Ознаките на учениците на Средното училиште за безбедност и општествена самозаштита, се состојат од еден ширит во сребреникаво бела боја, широк 20 мм. кој е во водоравна линија сошпен на нарамениците, на растојание од 20 мм. од надворешниот раб на нараменицата.

Ознаките на студентите на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита се состојат од два ширита во сребреникаво бела боја широки 10 мм., од кои првиот е во водоравна линија, а вториот во форма на тап агол сошпен на нарамениците. Првиот ширит е оддалечен 20 мм. од надворешниот раб на нараменицата, додека краците на вториот ширит се свртени спрема надворешниот раб на нараменицата и оддалечени од неа 35 мм.

б) Ознаки на функциите

Член 23

Ознаки на функциите носат:

1. заменик секретар (началник) на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, секретар (началник) на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи;

2. помошник на секретарот на Градскиот секретаријат за внатрешни работи задолжен за работи на милицијата, заменик на секретарот на Градскиот секретаријат за внатрешни работи и секретарот на Градскиот секретаријат за внатрешни работи;

3. директорот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи задолжен за работи на милицијата, потсекретарот за јавна безбедност, заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи и републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 24

Ознаки на функциите што ги носат раководните работници и функционерите на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, Градскиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје, Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи кога носат униформата се:

1. Ознака за функцијата заменик секретар (началник) на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, секретар (началник) на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и помошник на секретарот на Градскиот секретаријат за внатрешни работи задолжен за работи на милицијата, се состои од три позлатени ширити сошпени на нарамениците во водоравна линија, од кои еден ширит е широк 16 мм, а другите два по 10 мм. Првиот ширит е оддалечен од надворешниот раб на нараменицата 10 мм., вториот 31 мм., а третиот ширит 46 мм.

На средината на нараменицата на растојание од 10 мм. од третиот ширит се наоѓаат петокраки ѕвезди: една ѕвезда за ознаката на функцијата заменик секретар на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, две ѕвезди за ознаката за функцијата на секретар на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и три ѕвездички за ознаката на функцијата, помошник на секретарот на Градскиот секретаријат за внатрешни работи задолжен за работи на милицијата.

2. Ознака за функција заменик секретар на Градскиот секретаријат за внатрешни работи и секретар на Градскиот секретаријат за внатрешни работи — се состои од три позлатени ширити зашпени на нарамениците во водоравна линија, од кои два ширита се широки по 16 мм., а еден широк 10 мм. Првиот ширит е оддалечен од надворешниот раб на нараменицата 10 мм., вториот 31 мм., а третиот 52 мм.

На средината на нараменицата на растојание од 10 мм. од третиот ширит се наоѓаат петокраки ѕвезди и тоа: една ѕвезда за ознаката на функцијата заме-

ник секретар на Градскиот секретаријат за внатрешни работи и две ѕвездички за ознаката на функцијата секретар на Градскиот секретаријат за внатрешни работи.

3. Ознаката на функцијата директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи задолжен за работи на милицијата, потсекретар за јавна безбедност, заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи и републичкиот секретар за внатрешни работи, се состои од три позлатени ширити широки по 16 мм. сошпени на нарамениците во водоравна линија, од кои првиот ширит е оддалечен од надворешниот раб на нараменицата 10 мм., вториот 31 мм., а третиот ширит 52 мм.

На средината на нараменицата, на растојание од 10 мм од третиот ширит се наоѓаат петокраки ѕвезди и тоа: една ѕвезда за ознаката на функцијата помошник републички секретар за внатрешни работи и директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, две ѕвездички за ознаката на функцијата потсекретар за јавна безбедност, три ѕвезди за ознаката на функцијата заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи и четири ѕвезди за ознаката на функцијата на републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 25

Нарамениците со ознаките на функциите опшени се со испуска во златно жолта боја широка 3 мм.

Петокраките ѕвезди се од метал, златно жолта боја со големина 15 мм., сметајќи од аглите на спротивните краци.

III. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ

Член 26

Работниците на милицијата на униформата носат посебни ознаки.

Посебната ознака која се носи во полето на ромбоидот кој е нашпиен на околувратникот на блузата, е во форма на државниот грб на СФРЈ, изработена од метал со пречник од 20 мм. Грбот од лицето е емајлиран и обоен во боите на државниот грб.

На виндјакната и на летната кошула се носи посебна ознака од став 1 на овој член, прицврстена на средината на испуската на левиот горен џеп.

Член 27

Работниците на милицијата пилоти и авиомеханичари носат посебна ознака во златно жолта боја, во форма на раширени крила поврзани во долниот дел со црвена петокрака ѕвезда обработена во златно жолта боја, изработена од метал.

IV. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМА

Член 28

Времето на носењето на зимската и летната униформа и дополнителните делови на униформата, го одредува функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи во чиј состав е единицата на милицијата, во зависност од годишното време и климатските услови.

Летната униформа по правило се носи од 1 мај до 15 октомври.

Член 29

Шапката се носи така да предниот раб на сонцебранот биде од 1 до 2 см над нивото на веѓите на еднаква оддалеченост од двете очи.

Капата титовка се носи за време на практичните вежби и извршувањето на одредени задачи на терен, за што одлучува непосредниот раководител.

Член 30

Ветровката, дождовната наметка и другите делови на униформата кои имаат преспаска, се носат заковчани со сите предвидени копчиња со отворени ревери и преспаска.

Панталоните (зимски и летни) се носат така да под нив не се гледаат чорапите кога се носат плитки чевли.

Член 31

Лентата на дежурниот се носи околу левиот ракав на блузата, ветровката или кошулата со кратки ракави.

Пиштацката се носи во горниот лев џеп на блузата или кошулата со кратки ракави, а тајтанот е прицврстен на нараменицата.

Член 32

Опасачот се носи преку блузата.

На опасачот од десната страна се носи пингол во затворена футрола во кафеава боја и гумена палка. Прекурамникот се носи провлечен под левата нараменица и преминува преку левата страна од градите.

Член 33

Работниците на милицијата носат дополнителни делови на униформата само кога вршат работи за чие извршување е предвидено носење на тие делови на униформата.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Одделни делови од униформата и дополнителните делови на униформата на кои кројот или бојата им се изменети со оваа уредба, ќе се заменат по истекот на рокот на вживото траење.

Член 35

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за униформата и ознаките за звањата на работниците на милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 15/79).

Член 36

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-638/1
17 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

236.

Врз основа на член 159 од Законот за внатрешни работи — Пречистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ЗВАЊАТА И УСЛОВИТЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат звањата и условите за стекнување звања на работниците на милицијата во органите на управата надлежни за внатрешни работи, Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита и Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, кога носат униформи.

Член 2

Звањата на работниците на милицијата и условите за стекнување на тие звања се утврдуваат според видот и сложеноста на работите и работните

задачи што работникот ги врши, степенот на стручната подготовка, работното искуство, резултатите од работата и други услови утврдени со оваа уредба.

II. ЗВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА

Член 3

За работниците на милицијата се утврдуваат следните звања:

1. За работниците на милицијата кои работат на работи и работни задачи за кои се бара средна стручна подготовка:

- помлад милиционер,
- милиционер,
- милиционер I класа,
- постар милиционер,
- постар милиционер I класа и
- виш милиционер.

2. За работниците на милицијата кои работат на работи и работни задачи за кои се бара виша стручна подготовка:

- помлад инспектор,
- инспектор,
- инспектор I класа и
- самостоен инспектор.

3. За работниците на милицијата кои работат на работи и работни задачи за кои се бара висока стручна подготовка:

- инспектор,
- инспектор I класа,
- самостоен инспектор,
- виш инспектор,
- виш инспектор I класа и
- главен инспектор.

III. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊА

Член 4

Работникот на милицијата стекнува соодветно звање:

1. ако има пропишана стручна подготовка;

2. ако помине одредено време во претходното звање;

3. ако го положил испитот за стекнување на соодветното звање доколку за стекнување на тоа звање е пропишан таков испит;

4. ако за последните две години неговата работа е позитивно оценета и

5. ако во текот на последната година не сторил потешка повреда на работната обврска.

Ако во моментот на исполнување на условите за стекнување звање од повисок степен, против работникот на милицијата се води дисциплинска постапка за потешка повреда на работните обврски или кривична постапка за кое се гони по службена должност, стекнувањето на звањето се одлага до правосилно окончување на дисциплинската односно кривичната постапка.

Доколку ги исполнува условите од став 1 на овој член, работникот на милицијата кој има виша или висока стручна подготовка, може да се стекне со соодветно звање, ако за извршување на работите и работните задачи на кои е распореден со актот на систематизацијата на работите и задачите е предвидено такво звање.

Член 5

За работи и работни задачи на работниците на милицијата со актот за систематизација на работите и задачите можат да се утврдат следните звања:

— за работи и работни задачи на работниците на милицијата со средна стручна подготовка — сите звања утврдени за средна стручна подготовка;

— за работи и работни задачи на командир на станица на милиција од I категорија — заклучно со звањето виш инспектор I класа;

— за работи и работни задачи на командир на станица на милиција од II категорија — заклучно со звањето виш инспектор;

— за работи и работни задачи на командир на станица на милиција од III категорија — заклучно со звањето самостоен инспектор;

— за работи и работни задачи на командир на станица на милиција од IV категорија — заклучно со звањето инспектор I класа;

— за работи и работни задачи на командир на Одделение и водич на Сектор од I категорија — заклучно со звањето инспектор I класа.

Командирите во специјалните единици на милицијата можат да напредуваат за едно звање повисоко од останатиот раководен состав во единиците на милицијата.

По исклучок, кога се работи за Одделение на милицијата со многу сложена безбедносна проблематика, голем обем на работите и работните задачи и поголем број на работници, командирот на вакво Одделение може да напредува заклучно со звањето самостоен инспектор:

— за работите и задачите на командир на Одделение и водич на Сектор во станица на милицијата од II категорија — заклучно со звањето инспектор;

— за работите и задачите на командир на Одделение и водич на Сектор во станица на милицијата од III категорија — заклучно со звањето виш милиционер;

— за работите и задачите на командант на бригада — самостоен одред — заклучно со звањето главен инспектор;

— за работите и задачите на командант на баталјон — заклучно со звањето виш инспектор I класа;

— за работите и задачите на командир на чета — заклучно со звањето самостоен инспектор;

— за работите и задачите на командир на вод — заклучно со звањето инспектор I класа;

— за работите и задачите на началник на Управа — Сектор — Одделение (линиски одделение) во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — заклучно со звањето главен инспектор;

— за работите и задачите на началник на управа — на милиција во Градокиот секретаријат за внатрешни работи — Скопје — заклучно со звањето главен инспектор;

— за работите и задачите на помошник на началникот на Службата за јавна безбедност за милиција во општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи — заклучно со звањето виш инспектор I класа;

— за работите и задачите на директор на Средното училиште за безбедност и општествена самозаштита — заклучно со звањето главен инспектор;

— за работите и задачите професор на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита — заклучно со звањето виш инспектор I класа;

— за работите и задачите професор — наставник и командир на класа во Средното училиште за безбедност и општествена самозаштита — заклучно со звањето виш инспектор и

— за работите и задачите воспитач на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита и Средното училиште за безбедност и општествена самозаштита — заклучно со звањето самостоен инспектор.

Звањата со кои можат да се стекнуваат останатите работници на милицијата (инспектор во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи и во општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи, заменик и помошник на командир на станица на милицијата, раководител на смена, дежурен и друго) ќе бидат пролицирани со актот за систематизацијата на работите и задачите, во согласност со звањата на соодветните работи и задачи во станицата односно единиците на милицијата.

Врз основа на обемот, значењето на работите и работните задачи и бројот на работниците кои ги извршуваат републичкиот секретар за внатрешни работи ќе ја определи категоризацијата на станиците на милицијата, одделенијата, на милицијата и секторите.

IV. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊА

Член 6

Работниците на милицијата кои работат на работи и работни задачи за кои се бара средна стручна подготовка, а ги исполнуваат општите услови од член 4 на оваа уредба, се стекнуваат со следните звања:

1. помлад милиционер — приправник по истекот на приправничкиот стаж и положен стручен испит;

2. милиционер — помлад милиционер откако ќе помине четири години во звањето помлад милиционер;

3. милиционер I класа — милиционер откако ќе помине четири години во звањето милиционер и положи испит за стекнување на ова звање;

4. постар милиционер — милиционер I класа откако ќе помине четири години во звањето милиционер I класа;

5. постар милиционер I класа — постар милиционер откако ќе помине четири години во звањето постар милиционер и

6. виш милиционер — постар милиционер I класа откако ќе помине четири години во звањето постар милиционер I класа.

Работниците на милицијата кои работат на работи и работни задачи за кои се бара виша стручна подготовка, а ги исполнуваат општите услови од член 4 на оваа уредба, се стекнуваат со следните звања:

1. помлад инспектор — приправник по истекот на приправничкиот стаж и положен стручен испит;

2. инспектор — помлад инспектор, откако ќе помине четири години во звањето помлад инспектор;

3. инспектор I класа — инспектор, откако ќе помине четири години во звањето инспектор и положи испит за стекнување на ова звање и

4. самостоен инспектор — инспектор I класа, откако ќе помине четири години во звањето инспектор I класа.

Работниците на милицијата кои работат на работи и работни задачи за кои се бара висока стручна подготовка, а ги исполнуваат општите услови од член 4 на оваа уредба, се стекнуваат со следните звања:

1. инспектор — приправник по истекот на приправничкиот стаж и положен стручен испит;

2. инспектор I класа — инспектор откако ќе помине четири години во звањето инспектор;

3. самостоен инспектор — инспектор I класа откако ќе помине четири години во звањето инспектор I класа;

4. виш инспектор — самостоен инспектор откако ќе помине четири години во звањето самостоен инспектор и положи испит за стекнување на ова звање;

5. виш инспектор I класа — виш инспектор откако ќе помине четири години во звањето виш инспектор и

6. главен инспектор — виш инспектор I класа откако ќе помине четири години во звањето виш инспектор I класа.

Член 7

Работник кој ќе заснова работен однос во органите на управата надлежни за внатрешни работи, на работи и работни задачи на милицијата, а докога работел во друг орган на управа, организација на здружен труд или друга самоуправна организација или заедница, ќе стекне едно звање повисоко од звањето кое со пресметување на работниот стаж проведен во соодветното образование би му следуvalo на работите и работните задачи на кои е распореден, освен ако до засновување на работниот однос работел на слични работи и задачи.

Работи и работни задачи кои се сметаат за слични утврдува комисија формирана од републичкиот секретар за внатрешни работи.

Одредбите од став 1 и 2 на овој член ќе се применуваат и на работниците од органите на управата надлежни за внатрешни работи кои се распоредуваат на работи и работни задачи во милицијата.

Работник од став 1 и 2 на овој член кој не го положил стручниот испит, должен е во пропишан рок да го положи.

Член 8

Работник на милицијата кој во текот на работата се стекне со виша или висока стручна подготовка и биде распореден на работи и работни задачи за кои е предвидена стручната подготовка која ја стекнал се стекнува со најниското звање од стручната подготовка со која се стекнал или го задржува звањето кое го има, доколку е тоа повисоко.

Работник на милицијата со средна стручна подготовка кој во текот на работата се стекне со виша или висока стручна подготовка, а не ќе биде распореден на работи и работни задачи кои одговараат на неговата стручна подготовка, се стекнува со највисокото звање предвидено во рамките на средната стручна подготовка.

Член 9

Работникот на милицијата кој постигнува непросежни резултати во работата и стручно усовршување и во последните две години неговата работа е оценета со оценката „особено се истакнува“, може да се стекне со непосредно повисоко звање од соодветната стручна подготовка што ја има, под услов во звањето што го има да поминал најмалку половина од времето предвидено за редовно стекнување на звање и да го положил испитот за непосредно повисокото звање, доколку за стекнување на тоа звање е предвиден испит.

Решението за вонредно стекнување на звање под условите пропишани во став 1 на овој член, го донесува републичкиот секретар за внатрешни работи, за работниците на милицијата во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на предлог од раководителот на единицата на милицијата, односно раководителот на самостојната организациона единица во која работникот на милицијата ги извршува работите и работните задачи, а за работниците на милицијата од општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи на предлог од функционерот кој раководи со општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

V. ИСПИТИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ЗВАЊА

Член 10

Работникот на милицијата кој се стекнува со соодветно звање, должен е претходно да положи испит за стекнување на соодветното звање во случај предвидени со оваа уредба.

Член 11

Испитот за стекнување на звање се полага пред испитна комисија формирана при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Претседателот и членовите на испитната комисија ги определува републичкиот секретар за внатрешни работи.

Член 12

Работник на милицијата со средна стручна подготовка кој исполнува услови за стекнување на непосредно повисоко звање за кое е предвидено полагање на соодветен испит, чија работа за последните две години е оценета со оценка „особено се истакнува“ и ако истовремено на годишните испити во рамките на програмата за стручно оспособување и усовршување добил оценка „многу добар“ или „одличен“, се ослободува од полагање на испит за звање.

Член 13

Програмата на испитот за стекнување на звање и начинот на полагање на испитот ги утврдува републичкиот секретар за внатрешни работи.

VI. ОЦЕНУВАЊЕ

Член 14

Работникот на милицијата се оценува на крајот на секоја календарска година.

Како елементи за оценување се земаат особено: обемот и квалитетот на работата, стручноста и ефикасноста во извршувањето на службените задачи, како и одговорноста спрема работата и односот спрема граѓаните.

Член 15

Работникот на милицијата се оценува со една од оценките: „задоволува“, „добар“, „се истакнува“ и „особено се истакнува“.

Ако работникот на милицијата во текот на годината не покажал потребни резултати во работата, во прашалникот за оценување ќе се констатира дека „нема доволно елементи за давање позитивна оценка за резултатите во работата“ и таа година нема да му се смета за стекнување на повисоко звање.

Ако работникот на милицијата отсутувал од работата во текот на годината подолго од шест месеци, за таа година не се оценува, ниту пак таа година му се смета за стекнување на повисоко звање, освен ако отсутувал поради повреда на работа или заболување настанато во извршување на службените задачи.

Член 16

Оценувањето на работниците на милицијата го врши функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи во кој работникот на милицијата ги извршува работите и работните задачи, по предлог на раководителот на единицата на милицијата, односно раководителот на самостојната организациона единица во која работникот на милицијата ги извршува работите и задачите.

Работникот кој не е задоволен со оценката може да поднесе барање за преиспитување на оценката до функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи каде работникот ги врши работите и работните задачи, во рок од 15 дена од денот на соопштувањето на оценката.

Функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи каде работникот на милицијата ги врши работите и работните задачи, одлучува по барањето од став 2 на овој член, по прибавеното мислење од стручната комисија која е составена од работници на единицата на милицијата, односно самостојната единица во која работникот врши работи и работни задачи, во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Одлуката по барањето за преиспитување на оценката е конечна.

Оценката на работникот на милицијата, како и констатацијата дека нема доволно елементи за давање на позитивна оценка за резултатите од работата се внесуваат во досието на работникот.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17

На работник на милицијата кој се затекне на работа во органот на управата надлежен за внатрешни работи на денот на влегувањето во сила на оваа уредба, звањето се утврдува врз основа на одредбите од оваа уредба.

Работникот на милицијата кој на денот на влегување во сила на оваа уредба имал повисоко звање од звањето кое би му припаѓало според одредбите на оваа уредба, го задржува досегашното звање.

Член 18

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за звањата и условите за стекнување звања на работниците на милицијата („Службен весник на СРМ“ бр. 13/79).

Член 19

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-639/1

17 април 1986 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

237.

Врз основа на член 13 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/85), а во врска со точка 2.15 (3), под II, Трет дел од Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“ бр. 43/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во 1986 година по одделни корисници и намени, во вкупен износ од 330.000.000 динари и тоа:

— средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1986 година, во раздел 64, позиција 557	200.000.000	дин.
— учество на Републиката за изградба на воспитно-поправни домови и установи	108.492.269	„
— средства на СРМ за опремување на судовите, јавните обвинителства и воспитно-поправните домови	15.333.587	„
— дел од средствата од амортизацијата на објектите на републичките органи на управата	3.866.483	„
— пренесено салдо од средствата на СРМ за нестопански инвестиции	2.307.661	„

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат на:

1. Републичка заедница на насоченото образование		
— за изградба и опремување на објект од насоченото средно образование во Гостивар, Струга и Крушево	40.000.000	дин.
2. Републичка заедница за научните дејности		
— за санација и опремување на хидробиолошкиот завод — Охрид	20.000.000	„
3. Републички комитет за култура		
— Спомен дом на културата — Берово	34.000.000	„
— Спомен дом на културата — Гевгелија	25.000.000	„
— Регионален архив — Титов Велес	40.000.000	„

4. Републичка самоуправни интересна заедница за физичка култура		
— спортска сала — Радовиш	19.000.000	„
— спортска сала — Кичево	10.000.000	„
— училишна сала за физичко воспитување — Кратово	5.000.000	„
5. Републичка самоуправни интересна заедница за социјална заштита		
— за адаптација и опремување на објектите за социјална заштита од општ интерес на Републиката	25.000.000	„
6. Републичка самоуправни интересна заедница за заштита од градобијност		
— за реализација на Развојната програма	80.000.000	„
7. Републички хидрометеоролошки завод		
— за реализација на Развојната програма	12.000.000	„
8. Републичка геодетска управа		
— доградба на работен простор	40.000.000	„

Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука, освен средствата на точката 7, ќе се користат како учество на Републиката во финансирањето на развојните програми.

Член 4

Оваа одлука ќе ја извршува Републичкиот секретаријат за финансии, а според динамиката на приливот на средствата на Републичкиот буџет, како и вообразност со обезбеденото учество од останатите учесници во финансирањето на програмите.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-753/1

24 април 1986 година
СкопјеПретседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

238.

Врз основа на член 5 од Законот за начинот на користењето на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/78 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди во 1985 година се доделуваат средства во износ од 220,0 мил. динари и тоа на:

1. Општината Крива Паланка	10,0	милиони динари
2. Општината Кичево	20,0	„
3. Општина Штип	10,0	„
4. Општината Куманово	30,0	„

5. Општината Неготино	30,0	"	"
— од кој износ на Месната заедница — Демир Капија	10,0	"	"
6. Општината Кавадарци	30,0	"	"
7. Општината Св. Николе	20,0	"	"
8. Општината Кратово	10,0	"	"
9. Општината Радовиш	20,0	"	"
10. Општината Демир Хисар	10,0	"	"
11. Општината Македонски Брод	10,0	"	"
12. Општината Прилеп	10,0	"	"
13. Општината Струга	10,0	"	"

Член 2

Средствата на солидарноста од член 1 на оваа одлука им се даваат на општините во вид на помош, без обврска на враќање, а за отстранување на последиците од елементарни непогоди во 1985 година.

Член 3

Средствата на солидарноста од член 1 на оваа одлука општините ќе им ги даваат на организациите на здружен труд и на други правни и физичките лица што претрпеле штети според критериумите што ќе ги утврди општината.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-785/1
24 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

239.

Врз основа на член 4 од Одлуката за користење на средствата што се издвојуваат на посебна сметка на име надоместок за развој на рудниците за јаглен („Службен весник на СРМ“ бр. 22/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ЗА ЈАГЛЕН И НЕМЕТАЛИ „БРИК“ — БЕРОВО

Член 1

На работната организација Рудници и индустрија за јаглен и неметали „БРИК“ — Берово ѝ се доделуваат средства во износ од 20.000.000 динари на средствата наменети за развој на рудниците за јаглен, како учество во покривањето на зголемените инвестициони трошоци кои изнесуваат 52.000.000 динари на веќе одобрената инвестиција од 349.925.000 динари од Стопанска банка — Здружена банка — Скопје од 16. V. 1985 година за отворање и изградба на рудник за јаглен со површински коп „Берово“ — Берово.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се даваат на корисникот без обврска за враќање.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-631/2
17 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

240.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година („Службен весник на СРМ“ број 11/86), во член 10, се додава нов став, кој гласи:

„По исклучок, од средствата од став 1 на овој член ќе се издвојат претходно 100 милиони динари, кој износ ќе се користи од Републиката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита за набавка на медицинска опрема“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-672/1
17 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

241.

Врз основа на член 12 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/86), републичкиот секретар за финансии донесе

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ОБВРСКАТА ПО ОСНОВА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

1. Утврдувањето на основницата за пресметување на обврската по основа на средствата на Фондот на Федерацијата се врши на начинот утврден со Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година и со ова упатство.

2. Обврзникот на обврската по основа на средствата на Фондот на Федерацијата, а за утврдување на основницата за пресметување на обврската, користи податоци од своето книговодство. Пресметката на обврската се врши на образецот „СФНП“, кој е оставен дел на ова упатство.

3. Образецот „СФНП“ се пополнува:

а) на почетокот од секој пресметковен период — за утврдување на основницата за пресметување и за плаќање на месечната аконтација, а врз основа на податоците за остварениот доход и пресметаната амортизација од претходниот пресметковен период; и

б) на крајот од годината — за утврдување на основицата за пресметување и за плаќање на годишната обврска по основа на средствата на ФНП, а врз основа на податоците за остварениот доход и пресметаната амортизација од тековната година по завршната сметка за годината за која се пресметува обврската.

4. При поднесувањето на периодичната пресметка за I полугодие и при поднесувањето на завршната сметка до Службата на општественото книговодство кај која се води неговата жиро-сметка, обврзникот поднесува посебен доказ за износот на здружените средства.

5. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-858/1
16 април 1986 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с. р.

Образец „СФНП“

ПРЕСМЕТКА

за утврдување на основицата за пресметување на обврската по основа на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за _____ 198_____ година

ООЗТ _____

Место _____

Ред. број	О П И С	Вкупен износ	Износ по поодделни стапки			
			3,5%	2,5%	2,0%	1,0%
1	2	3	4	5	6	7

- I. Утврдување на основицата за пресметување на вкупната обврска по основа на средствата на ФНП
- Остварен доход намален за делот од заедничкиот доход што им припаѓа на другите учесници
 - Амортизација пресметана за тековниот период
 - Основица (ред. бр. 1 + 2)
 - Износ на обврската по основа на средствата на ФНП за определен пресметковен период (ред. бр. 3 x стапка)
- II. Утврдување на обврската по основа на задолжителниот заем
- Износ на обврската по основа на задолжителниот заем за определен пресметковен период (44,8% од ред. бр. 4)
 - Износ на месечната аконтација по задолжителниот заем (ред. бр. 5 поделено со соодветниот број на месеци)
 - Уплатено за периодот за кој се утврдува обврската
 - Разлика:
 - повеќе уплатено (ред. бр. 7—5)
 - помалку уплатено (ред. бр. 5—7)
- III. Утврдување на обврската по основа на здружување на трудот и средствата
- Износ на обврската по основа на здружување на трудот и средствата (55,2% од ред. бр. 4 = ред. бр. 4—5)
 - Уплатено во пресметковниот период за кој се утврдува обврската
 - Разлика:
 - повеќе уплатено (ред. бр. 10—9)
 - помалку уплатено (ред. бр. 9—10)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

12. Начин на кој се утврдува основицата за пресметување на обврските по поодделни стапки

Забелешка:

— Редните броеви 7 и 8 од овој образец се пополнуваат само при поднесувањето на пресметките за определен пресметковен период

— Редните броеви 9, 10 и 11 од овој образец се пополнуваат само при поднесувањето на периодичната пресметка за I полугодие и при поднесувањето на завршната сметка

Скопје, _____ 198_____ година

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕТКОВОДСТВОТО,

ДИРЕКТОР,

242.

Врз основа на член 11 од Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година („Службен весник на СРМ“, бр. 7/86), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД

1. Утврдувањето на основицата за пресметување на задолжителниот заем се врши на начинот утврден со Законот за задолжителниот заем за обезбедување средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во периодот од 1986 до 1990 година и со ова упатство.

2. Обврзникот на заемот за утврдување на основицата за пресметување на задолжителниот заем, користи податоци од своето книговодство. Пресметката на заемот се врши на образецот „ЗЗРФНП“, кој е составен дел на ова упатство.

3. Образецот „ЗЗРФНП“ се пополнува:

а) на почетокот од секој пресметковен период — за утврдување на основицата за пресметување и за плаќање на месечната аконтација, а врз основа на податоците за остварениот доход и пресметковната амортизација од претходниот пресметковен период; и

б) на крајот од годината — за утврдување на основицата за пресметување и за плаќање на годишната обврска по основа на задолжителниот заем, а врз основа на податоците за остварениот доход и пресметаната амортизација во тековната година по завршната сметка за годината за која се пресметува задолжителниот заем.

4. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-858/2
16 април 1986 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Александар Андоновски, с. р.

Образец „ЗРФНП“

ПРЕСМЕТКА

за утврдување на основницата за пресметување на задолжителниот заем за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развистните крајинта за _____ 198_____ година

ООЗТ _____

место _____

Ред. број	О П И С	Стапка	Износ
1	2	3	4

I. Утврдување на основницата за пресметување на обврската по основа на оредствата на РФНП

1. Остварен доход намален за делот од заедничкиот доход што им припаѓа на другите учесници
2. Амортизација пресметана за тековниот период
3. Основница (ред. бр. 1 + 2)
4. Износ на заемот (ред. бр. 3 x стапка)
5. Износ на месечната аконтација (ред. бр. 4 поделен со соодветниот број на месеци)
6. Уплата за периодот за кој се утврдува обврската
7. Разлика:
 - повеќе уплатено (ред. бр. 6—4)
 - помалку уплатено (ред. бр. 4—6)

II. Забелешка:

— Редните броеви 5 и 6 од овој образец се пополнуваат само при поднесувањето на пресметките за определен пресметковен период

Скопје _____ 198_____ година

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕТКОВОДСТВОТО,

ДИРЕКТОР,

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

243.

Републичката изборна комисија на Социјалистичка Република Македонија, по приемот и разгледувањето на изборните акти од општинските изборни комисији на собранијата на општините во Социјалистичка Република Македонија, врз основа на член 46 став 1 точка 4 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправниите интересни заедници, на Соборот на општините му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Изборите на делегати на Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, согласно решението на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија број 08-429 од 14 февруари 1986 година, објавено во „Службен весник на СРМ“ бр. 4/86 од 19 февруари 1986 година, се одржаа на 14 и 21 април

1986 година на заедничките седници на соборите во сите собранија на општините во Социјалистичка Република Македонија и во Собранието на град Скопје, за кандидати чии кандидатури беа огласени од надлежните општински изборни комисији и изборната комисија од Собранието на град Скопје.

2. Со одржувањето на изборите за избор на делегати во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија раководеа општинските изборни комисији и изборната комисија на град Скопје под прижата на Републичката изборна комисија.

3. Резултатите од избор на делегатите во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија по општини и град Скопје, ги утврдија општинските изборни комисији и изборната комисија на град Скопје на начин определен во член 32 а во врска со член 166 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општините и политичките заедници и на самоуправниите интересни заедници.

4. Републичката изборна комисија ги прегледа изборните акти што се однесуваат на изборот на делегатите во Соборот на општините и не најде неправилности што би биле од битно влијание на резултатот од изборите.

Резултатите од изборот на делегати во Соборот на општините и Градот Скопје се следни:

1. Во Општината Берово од вкупно 79 делегати во трите собори на собранието на општината гласале 65 делегати од кои:

За кандидатот Бранко Ролевски 61,

За кандидатот Димитар Лазаровски 60.

Неважечки гласачки ливчиња има едно.

За делегати се избрани Бранко Ролевски и Димитар Лазаровски од Берово, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

2. Во Општината Битола од вкупно 160 делегати во трите собори на општината гласале 144, од кои:

За кандидатот Димитар Јакулоски 134,

За кандидатот Трајан Гошевски 130.

Неважечки гласачки ливчиња има 7.

За делегати се избрани Димитар Јакулоски и Трајан Гошевски двајцата од Битола, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

3. Во Општината Македонски Брод од вкупно 65 делегати во трите собори на собранието на општината гласале 64, од кои:

За кандидатот Рефат Јаоски 62,

За кандидатот Ратко Божиноски 63.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Рефат Јаоски од село Пласница и Ратко Божиноски од Македонски Брод, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

4. Во Општината Валањово од 60 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 57, од кои:

За кандидатот Илија Петров 52,

За кандидатот Глигор Пршкарски 46.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Илија Петров и Глигор Пршкарски, двајцата од Валањово, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

5. Во Општината Вилица од 82 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 73, од кои:

За кандидатот Костадин Михајлов 70,

За кандидатот Пара Николова 66.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Костадин Михајлов и Пара Николова двајцата од Вилица, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

6. Во Општината Гевгелија од 98 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 88 од кои:

За кандидатот Костадин Поп-Кочев 84,

За кандидатот Томе Лисичков 84.

Неважечки гласачки ливчиња има 4.

За делегати се избрани Костадин Поп Кочев и Томе Лисичков двајцата од Гевгелија, кои добиле мнозинство од гласовите на сите собори на Собранието на општината.

7. Во Општината Постивар од 140 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 126, од кои:

За кандидатот Дилавер Зулфикари 109,

За кандидатот Иван Бундалевски 121.

Неважечки гласачки ливчиња има 3.

За делегати се избрани Дилавер Зулфикари од село Равен и Иван Бундалевски од Постивар кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

8. Во Општината Дебар од 100 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 73, од кои:

За кандидатот Трпе Алексоски 70,

За кандидатот Рашид Абазовски 65.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Трпе Алексоски од Дебар и Рашид Абазовски од село Отишани, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

9. Во Општината Делчево од 95 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 88, од кои:

За кандидатот Страшо Милковски 84,

За кандидатот Симеон Ивановски 81.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Страшо Милковски од Делчево и Симеон Ивановски од Македонска Каменица кои добиле мнозинство од гласовите на сите собори на Собранието на општината.

10. Во Општината Демир Хисар од 83 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 74, од кои:

За кандидатот Стеван Коруновски 61,

За кандидатот Петар Бубаковски 69.

Неважечки гласачки ливчиња има 3.

За делегати се избрани Стеван Коруновски од Битола и Петар Бубаковски од село Сопотница кои добиле мнозинство од гласовите на сите собори на Собранието на општината.

11. Во Општината Кавадарци од 127 делегати во трите собори на Собранието на Општината гласале 104, од кои:

За кандидатот Петар Ѓорѓиев 99,

За кандидатот Душко Сапунџиев 95.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Петар Ѓорѓиев и Душко Сапунџиев двајцата од Кавадарци, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

12. Во Општината Кичево од 120 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 102 од кои:

За кандидатот Капри Елези 95,

За кандидатот Славе Павлески 97.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани кандидатите Капри Елези и Славе Павлески двајцата од Кичево кои добиле мнозинство на гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

13. Во Општината Кочани од 140 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 131 од кои:

За кандидатот Кирил Серафимов 118,

За кандидатот Божидар Андоновски 109.

Неважечки гласачки ливчиња има 4.

За делегати се избрани Кирил Серафимов и Божидар Андоновски, двајцата од Кочани кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

14. Во Општината Кратово од 86 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 74, од кои:

За кандидатот Панче Мијалковски 72,

За кандидатот Стојан Милановски 72.

Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Панче Мијалковски и Стојан Милановски, двајцата од Кратово кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати на соборите на Собранието на општината.

15. Во Општината Крива Паланка од 101 делегат во трите собори на Собранието на општината гласале 86 од кои:

За кандидатот Ратко Ѓорѓиевски 84,

За кандидатот Киро Јовевски 73.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Ратко Ѓорѓиевски и Киро Јовевски и двајцата од Крива Паланка кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

16. Во Општината Крушево од 100 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 84 од кои:

За кандидатот Кочо Ѓорѓиевски 78,

За кандидатот Јован Данчески 81.

Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Кочо Ѓорѓиевски и Јован Данчески и двајцата од Крушево кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати на соборите на Собранието на општината.

17. Во Општината Куманово од 160 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 142, од кои:

За кандидатот Јанчо Јанчевски 134,

За кандидатот Шаип Биљали 137.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Јанчо Јанчевски и Шаип Биљали двајцата од Куманово кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

18. Во Општината Неготино од 110 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 101 од кои:

За кандидатот Лазар Димов 94,

За кандидатот Столе Јанков 90.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Лазар Димов и д-р Столе Јанков, двајцата од Неготино кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

19. Во Општината Охрид од 125 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 110 од кои:

За кандидатот м-р Јонче Филиповски 106,

За кандидатот Јане Ангелоски 100.

Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани м-р Јонче Филиповски и Јане Ангелоски двајцата од Охрид кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

20. Во Општината Прилеп од 113 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 108 од кои:

За кандидатот Кирил Нанески 103,

За кандидатот Илија Глигороски 98.

Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Кирил Нанески и Илија Глигороски двајцата од Прилеп, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

21. Во Општината Пробиштип од 78 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 73 од кои:

За кандидатот Трајче Ѓорѓиев 70,

За кандидатот Благојче Ангеловски 73.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Трајче Ѓорѓиев и Благојче Ангеловски двајцата од Пробиштип кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати на соборите на Собранието на општината.

22. Во Општината Радовиш од 107 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 97, од кои:

За кандидатот Ѓорѓи Атанасов 96,
За кандидатот Златан Митев 93.
Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Ѓорѓи Атанасов и Златан Митев двајцата од Радовиш, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати на соборите на Собранието на општината.

23. Во Општината Ресен од 119 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 96, од кои:

За кандидатот д-р Љубен Доневиќи 91,
За кандидатот Панѓе Поповски 84.
Неважечки гласачки ливчиња има 5.

За делегати се избрани д-р Љубен Доневиќи и Панѓе Поповски, двајцата од Ресен, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

24. Во Општината Свети Николе од 110 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 98 од кои:

За кандидатот Јован Станојќовски 89,
За кандидатот Светолик Николов 87.
Неважечки гласачки ливчиња има 5.

За делегати се избрани Јован Станојќовски и Светолик Николов, двајцата од Свети Николе, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати на соборите на Собранието на општината.

25. Во Општината Струга од 119 делегати, во трите собори на Собранието на општината гласале 110 од кои:

За кандидатот Борис Попоски 108,
За кандидатот Невзат Гега 104.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Борис Попоски и Невзат Гега двајцата од Струга, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

26. Во Општината Струмица од 144 делегати, во трите собори на Собранието на општината гласале 119 од кои:

За кандидатот Димитар Стојков 115,
За кандидатот Костадин Стамболиев 114.
Неважечки гласачки ливчиња има 4.

За делегати се избрани Димитар Стојков и Костадин Стамболиев двајцата од Струмица, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

27. Во Општината Тетово од 120 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 96 од кои:

За кандидатот Марица Чалоска — Анческа 85,
За кандидатот Иљаз Сабриу 87.
Неважечки гласачки ливчиња има 6.

За делегати се избрани Марица Чалоска — Анческа и Иљаз Сабриу, двајцата од Тетово кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

28. Во Општината Титов Велес од 140 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 119 од кои:

За кандидатот Стево Стровјановски 114,
За кандидатот Ѓорѓи Манчев 115.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Стево Стровјановски и Ѓорѓи Манчев, двајцата од Титов Велес, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

29. Во Општината Штип од 100 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 96 од кои:

За кандидатот д-р Богољуб Јовев 92,
За кандидатот д-р Душко Цацков 92.
Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани д-р Богољуб Јовев и д-р Душко Цацков, двајцата од Штип, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

30. Во Општината Центар — Скопје, од 160 делегати во трите собори на Собранието на општината, гласале 127, од кои:

За кандидатот Сокол Симовски 117,
За кандидатот Славчо К'чев 120.

Неважечки гласачки ливчиња има 3.

За делегати се избрани Сокол Симовски и Славчо К'чев, двајцата од Скопје кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати на соборите на Собранието на општината.

31. Во Општината Карпош — Скопје од 140 делегати во трите собори на Собранието на општината, гласале 116 од кои:

За кандидатот Ѓорѓи Узунов 113,
За кандидатот Елена Михајлова 114.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Ѓорѓи Узунов и Елена Михајлова двајцата од Скопје кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

32. Во Општината Кисела Вода — Скопје, од 140 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 124 од кои:

За кандидатот Благоја Николовски 120,
За кандидатот Злата Кандијаш 118.

Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Благоја Николовски и Злата Кандијаш двајцата од Скопје, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

33. Во Општината Чаир — Скопје од 118 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 99, од кои:

За кандидатот Бранислава Поповска 96,
За кандидатот Вехбија Хоџиќ 93.

Неважечки гласачки ливчиња има 1.

За делегати се избрани Бранислава Поповска и Вехбија Хоџиќ двајцата од Скопје, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

34. Во Општината Гази Баба — Скопје, од 145 делегати во трите собори на Собранието на општината гласале 112 од кои:

За кандидатот Иванчо Ивановски 105,
За кандидатот Душан Перевски 106.

Неважечки гласачки ливчиња има 2.

За делегати се избрани Иванчо Ивановски и Душан Перевски двајцата од Скопје, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на општината.

35. Во Собранието на град Скопје од вкупно 180 делегати во трите собори на Собранието гласале 139.

За кандидатот Софија Стефаноска 137,
За кандидатот Душан Поповски 137.

Неважечки гласачки ливчиња нема.

За делегати се избрани Софија Стефановска и Душан Поповски двајцата од Скопје, кои добиле мнозинство од гласовите на сите делегати во соборите на Собранието на град Скопје.

Бр. 20-16
21 април 1986 година
Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар, Георгина Мицковска, с. р. Претседател, Димитар Солев, с. р.

Членови:

1. Киро Никовски, с. р.
2. Софе Димитриевски, с. р.
3. Новак Марковски, с. р.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

ДО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

244.

Републичката изборна комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните акти од претседателите на општествено-политичките собори на собранијата на општините во СРМ и откако истите ги разгледа во смисол на член 46 став 1 точка 4 од Законот за избор на членови на делегации и делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, на општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ му го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗЈАСНУВАЊАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ СОБОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Изјаснувањето на делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините за избор на делегати во општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ е извршено согласно решението број 08-429 од 14 февруари 1986 година на претседателот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за распишување избори за делегати во Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 4/86 од 19 февруари 1986 година, одржани на ден 14 април 1986 година а по листата на утврдените кандидати за делегати од Републичката кандидатациона конференција, огласена од Републичката изборна комисија.

II. Изјаснувањето на делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините е извршено согласно законот за избор на членови на делегации и на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници, во сите собранија на општините во Социјалистичка Република Македонија и според утврдената листа на кандидатите за делегати.

III. Според изборните акти Републичката изборна комисија утврди дека предложените кандидати за делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија добиле мнозинство на гласови во сите општествено-политички собори на собранијата на општините во Социјалистичка Република Македонија.

Од вкупниот број на делегати во општествено-политичките собори на собранијата на општините во СРМ 981 за кандидатите се изјасниле:

1. Андгов Стојан	870 делегати
2. Георгиевска Марица	865 делегати
3. Божикова Милка	866 делегати
4. Вуликевиќ Лилјана	857 делегати
5. Донева Елица	867 делегати
6. Митревска Татјана	860 делегати
7. Бундевска Босилка	861 делегати
8. Наковска Јасминка	860 делегати
9. Постолова Ратка	859 делегати
10. Јумеровска Гулистана	846 делегати
11. Рампова Блага	861 делегати
12. Ациевски Ѓорѓи	865 делегати
13. Вељановски Цветко	850 делегати
14. Јанев Благоја	862 делегати
15. Јанчев Илија	864 делегати
16. Балевски Милчо	862 делегати
17. Гошева Мирјана	859 делегати
18. Нелковски Русе	859 делегати
19. Старова Вулнет	848 делегати
20. Димовски Ристо	863 делегати
21. Спасов Синиша	865 делегати
22. Ангеловски Максим	861 делегати

23. Ивановски Часлав	861 делегати
24. Магдески Живко	860 делегати
25. Папеш Томислав	845 делегати
26. Апостоловски Душан	857 делегати
27. Ертовски Ердован	853 делегати
28. Иванов Ѓорѓи	851 делегати
29. Стаменков Владо	847 делегати
30. Ѓоревски Тоде	857 делегати
31. Едиповски Дургут	827 делегати
32. Спасовски Александар	860 делегати
33. Стојковски Чедомир	862 делегати
34. Исмаил Музафер	832 делегати
35. Мустафа Илкер	836 делегати
36. Гиновски Иван	850 делегати
37. Георгиевски Павле	852 делегати
38. Манасков Михаил	854 делегати
39. Самоников Љупчо	851 делегати
40. Даути Џемаил	824 делегати
41. Ислами Фари	821 делегати
42. Николовски Драган	856 делегати
43. Стефановски Живко	855 делегати
44. Петровски Предраг	852 делегати
45. Таосевски Павле	851 делегати
46. Фенов Благој	856 делегати
47. Сиљановски Благоја	851 делегати
48. Алексоски Кирил	844 делегати
49. Мимиџиновска Афродита	851 делегати
50. Карајанов Петар	848 делегати
51. Казими Назифе	830 делегати
52. Кадрму Тахир	828 делегати
53. Крстевски Лазар	852 делегати
54. Кушевски Предраг	849 делегати
55. Нурединовски Мемед	839 делегати
56. Нелковски Крсте	853 делегати
57. Салих Емин	832 делегати
58. Хаме Садо	832 делегати
59. Дракулевски Томе	847 делегати
60. Хрват Милан	847 делегати

IV. Врз основа на наведените резултати од изјаснувањето на делегатите во општествено-политичките собори на собранијата на општините и одредбите од член 174 став 3, а во врска со член 33 став 2 од Законот за избор на членови на делегации и на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници, Републичката изборна комисија утврди дека за делегати во општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избрани:

1. Андгов Стојан,
2. Георгиевска Марица,
3. Божикова Милка,
4. Вуликевиќ Љилјана,
5. Донева Елица,
6. Митревска Татјана,
7. Бундевска Босилка,
8. Наковска Јасминка,
9. Постолова Ратка,
10. Јумеровска Гулистана,
11. Рампова Блага,
12. Ациевски Ѓорѓи,
13. Вељановски Цветко,
14. Јанев Благоја,
15. Јанчев Илија,
16. Балевски Милчо,
17. Гошева Мирјана,
18. Нелковски Русе,
19. Старова Вулнет,
20. Спасов Синиша,
21. Ангеловски Максим,
22. Ивановски Часлав,
23. Магдески Живко,
24. Папеш Томислав,
25. Апостоловски Душан,
26. Ертовски Ердован,
27. Иванов Ѓорѓи,
28. Стаменков Владо,
29. Ѓоревски Тоде,
30. Едиповски Дургут,
31. Спасовски Александар,

32. Стојковски Чедомир,
33. Исмаил Музафер,
34. Мустафа Илкер,
35. Гиновски Иван,
36. Георгиевски Павле,
37. Манаџков Михаил,
38. Самоников Љупчо,
39. Даути Цемаил,
40. Ислами Фари,
41. Николовски Драган,
42. Стефановски Живко,
43. Петровски Предраг,
44. Тасевски Павле,
45. Фенов Благој,
46. Сиљановски Благоја,
47. Алексоски Кирил,
48. Мимидиноvsка Афродита,
49. Карајанов Петар,
50. Димовски Ристо,
51. Казими Назифе,
52. Кадриу Тахир,
53. Крстевски Лазар,
54. Кушевски Предраг,
55. Нурединовски Мемед,
56. Нелковски Крсте,
57. Салих Емин,
58. Хаме Садо,
59. Дракулевски Томе,
60. Хроват Милан.

V. На избраните делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија, во смисла на член 174 став 4 од Законот за изборите, им издаде уверенија дека се избрани за делегати во Општествено-политичкиот собор.

Бр. 20-27

15 април 1986 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Георгина Мицковска, с. р.

Претседател,

Димитар Солев, с. р.

Членови:

1. Киро Никовски, с. р.
2. Софе Димитриевски, с. р.
3. Новак Марковски, с. р.

245.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 11 и член 13 точка 1 од Правилникот за формирање и користење на средства за заедничка потрошувачка — станбен фонд на работените во Стручната служба на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита во Неготино, донесен со референдум на 2 ноември 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Стручната служба на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита во Неготино, на начин определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 150/85 од 8 јануари 1986 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 11 и член 13 точка 1 од Правилникот означен во точка 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените одредби со уставните начела на еднаквост и на заемност и солидарност и за нивната спротивност со Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 11 се определени бодови по основот станбена состојба и при тоа овој основ е расчленет на 3 подоснови. станбен статус, квалитет на станот и големината на станот. Во рамките на подосновот станбен статус се предвидени 25 бода за работниците без стан (подстанар и нужно сместување) и 15 бода за работниците со право на користење на дел од станот (состанар и во стан со родители, но не во заедничко семејство). Во рамките на подосновот квалитет на станот се определува 10 бода за работниците кои живеат во станови вон категорија, 8 бода за работниците кои живеат во нехигиенски станови (подруми, тавани, влажни) и 6 бода за работниците кои живеат во неконформни станови. 10 подосновот големината на станот се определени 10 бодови за работниците што живеат во станови со површина до 10 m² по член на семејството, 8 бода до 15 m² и 5 бода до 20 m². Според точката 4 од оспорениот член, подстанарите и лицата со нужно сместување не добиваат бодови по подосновите квалитет на станот и големината на станот.

Од изнесеното се гледа дека подстанарите и работниците со нужно сместување по подосновите квалитет на станот и големината на станот не добиваат бодови. Од друга страна, пак, за работниците што користат дел од стан (состанари и работниците што живеат кај родители во одделно семејство) се предвидуваат бодови и по подосновот станбен статус. Со тоа тие можат да остварат приоритет пред работниците без стан по основот станбена состојба.

Според член 42 став 1 од Законот за станбените односи и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во организациите на здружениот труд самостојно ги утврдуваат основите и мерилата, односно условите и начинот на утврдување на редот на првенството за доделување станови на користење.

Во Оддел II став 3 алинеја 6 и 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија е утврдено начелото на заемност и солидарност и начелото на еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста. Според член 126 став 2 од Законот за здружениот труд, пак, работниците го применуваат начелото на солидарност особено во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка заради задоволување на определени социјални и други потреби на работниците. Според тоа, самоуправни е право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за утврдување на редот на првенство за доделување станови на користење, но при тоа не може да се повредуваат означените уставни начела.

Со оглед на тоа што оспорениот член 11 од означениот Правилник овозможува по основот станбена состојба да остварат приоритет лица кои објективно се во поповолна станбена состојба од лицата без стан, а на лицата без стан се овозможува да им се определуваат бодови по сите подоснови во рамките на основот станбена состојба, Судот утврди дека тој не е во согласност со означените уставни начела.

5. Судот исто така утврди дека во член 13 точка 1 од означениот Правилник е предвидено за секоја година работен стаж остварен во Стручната служба на Заедницата работничкиот да добива по 2 бода, а за работниот стаж остварен во друга организација по 1 бод.

Според член 2 став 1 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварувањето на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи со општествени средства, во смисла на член 45 и 126 од Законот, работникот со својот тековен и минат труд го создава доходот во основната организација на здружениот труд и вкупниот општествен доход и му припаѓа дел од тој доход за задоволување на неговите лични и заеднички потреби пропорционално со порастот на производноста на својот труд и вкупниот општествен труд. Според тоа Законот за здружениот труд несомнено го утврдува

општествениот карактер како на доходот, така и на вложениот труд за неговото создавање и наложува негов еднаков третман без оглед на тоа во која организациона форма и територија е остварен.

Со оглед на тоа што со член 13 точка 1 од означениот Правилник работниот стаж на работниците остварен со работата со општествени средства во здружениот труд различно се вреднува во зависност од тоа во која организација на здружениот труд односно работна заедница е остварен, Судот утврди дека тој е во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 150/85

19 февруари 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

246.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 став 1 точка 1 и член 23 од Правилникот за станбени односи на работниците во Работната организација за производство на ориз, мелнички и пекарски производи и промет „Жито ориз“ во Кочани, донесен со референдум на 15 април 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Кочани, на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог со барање да ја оцени уставноста и законитоста на член 13 став 1 точка 1 и член 23 од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот членот 13 став 1 точка 1 од оспорениот Правилник е во спротивност со член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, затоа што со него се ограничува правото на работниците кои засновале работен однос на определено време да учествуваат во распределбата на станови. Член 23, пак, од оспорениот Правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост, затоа што предвидува работниците кои се деца на учесници во НОБ според тој основ да добиваат определен број бодови, со што се ставени во привилегирана положба во однос на другите работници.

4. На седницата Судот утврди дека во Правилникот се предвидени основите за утврдување редот на првенство за доделување станови на користење и тоа: станбена положба на работникот; работен стаж; работен придонес на работникот; број на членови на семејството; учество во НОБ; инвалидност; здравствена состојба; и социјално-економска положба на семејството на работникот. По сите овие основи се предвидени мерила. Понатаму, Судот утврди дека во оспорениот член 13 став 1 точка 1 е предвидено право на решавање на станбените потреби да имаат работниците кои се во работен однос на неопределено време. И на крајот, Судот утврди дека во оспорениот член 23 од Правилникот е предвидено работниците учесници во НОБ и децата на учесниците во НОБ да добиваат определен број бодови.

5. Според член 173 од Законот за здружениот труд работникот заснова работен однос кога ќе даде писмена изјава дека е залозанен со самоуправниот општи акти и дека истите ги прифаќа, односно од денот кога донесал да работи ги стекнува сите права и обврски по основ на трудот. Од друга страна, пак, според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновена положба и улога на човекот ја сочинуваат еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со Уставот и законот.

Од означената уставна и законска одредба произлегува дека работникот се стекнува со сите права кои произлегуваат од работниот однос меѓу кои и правото да учествува во распределбата на средствата за станбена изградба од моментот на засновањето на работниот однос, бидејќи од тогаш издвојува средства од својот личен доход да наменети за заедничка потрошувачка. Поради тоа учеството во распределбата на средствата за решавање на станбените прашања на работниците не може да се уловува со засновање работен однос на неопределено време бидејќи на тој начин работниците кои тој однос го засновале на определено време, се ставени во нерамноправна положба.

Исто така, имајќи го предвид член 174 став 4 од Законот за здружениот труд, според кој работниците кои засновале работен однос на определено време во основа ги имаат сите права, обврски и одговорности како и работниците кои засновале работен однос на неопределено време, тие не можат да бидат исклучени од правото на учеството во распределбата на станови и станбени кредити. Од друга страна, пак, заради разликите во траењето на објективните можности за остварувањето на заемност и солидарност во определена организација на здружениот труд и во здружениот труд во целина, работниците кои засновале работен однос на определено време, во целост не можат да се издначат во поглед на правата во распределбата на средствата за станбена изградба со работниците кои тој однос го засновале на неопределено време.

Поради тоа работниците во организациите на здружениот труд треба да утврдат основи и мерила за определување на обемот на правата во користењето на средствата за станбена изградба на работници кои засновале работен однос на определено време.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 13 став 1 точка 1 од Правилникот, работниците кои засновале работен однос на определено време се исклучени од правото на учество во распределбата на станови Судот утврди дека тој не е во согласност со уставното начело на еднаквоста и дека е во спротивност со член 173 и 174 став 4 од Законот за здружениот труд.

Во врска со оспорениот член 23 од Правилникот, според мислењето на Судот, при утврдувањето на социјално-економските основи преку кои се изразува станбената состојба на работникот, работниците во самоуправниот општ акт мораат да поаѓаат од уставното начело на еднаквоста. Со оглед на тоа што во постапката за доделување станови се определени бодови за работниците кои се деца на учесници во НОБ со што другите работници се доведени во нерамноправна положба, Судот утврди дека оспорениот член 23 од Правилникот не е во согласност со уставното начело на еднаквоста.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 19/86

26 февруари 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

216.

Врз основа на член 21 од Општествениот договор за заедничките основи и мерила во самоуправното уредување на односите за стекнување и распоредување на доходот и чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/85), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор

ОБЈАВУВА

1. Коefициенти за сложеност на трудот се:

НКВ	— 1,00	Виша стручна подготовка	2,30
ПКВ	— 1,30	Висока стручна подготовка	2,85
КВ	— 1,70	М-р	3,20
ВКВ	— 2,00	Д-р	3,50

Ниско образование 1,30

Средна стручна подготовка 1,70

Просечниот коефициент на сложеноста на трудот на стопанството на СРМ изнесува 1,73.

2. Коefициенти за услови на работа се:

I категорија	—	коefициент	1,48
II	—	”	1,19
III	—	”	1,10
IV	—	”	1,02
V	—	”	0,94
VI	—	”	0,86
VII	—	”	0,78

Просечниот коефициент за услови на работа во стопанството на СРМ изнесува 1,00.

Во основните организации на здружениот труд во кои повеќе од 50% од вработените работат ноќе коефициентот од соодветната категорија се зголемува за 0,10 коефициентски поени.

— во првата категорија спаѓаат ООЗТ од рударството (Јамски коп);

— во втората категорија спаѓаат ООЗТ од рударството (површински коп), топлиници, пренос на електрична енергија и воздушниот сообраќај;

— во третата категорија спаѓаат ООЗТ од производство на енергија во термоцентрали, црна и обоена металургија, производство на базни хемиски производи, производство на кожа и крзно, преработка на каучук, производство на леани производи, земјоделство, рибарство, шумарство, високоградба, нискоградба и хидроградба, завршни работи во градежништвото, железничкиот сообраќај, патниот и прадскиот сообраќај;

— во четвртата категорија спаѓаат ООЗТ од преработка на нафта, преработка на базни хемиски производи, производство на камен, чакал и песок, производство на градежни материјали, обработка и преработка на тутун, графичка индустрија, водостопанство, ПТТ сообраќај и комунална дејност;

— во петта категорија спаѓаат ООЗТ од производство на електрична енергија во хидроцентрали, дистрибуција на електрична енергија, преработка на метали, производство на сообраќајни средства, производство на електрични машини и апарати, производство на сечена граѓа и плочи, производство на финални производи од дрво, производство на хартија, текстилна индустрија, производство на кожни обувки и галантерија, производство на добиточна храна производство на леб и печиво и останатите производно-преработувачки дејности, производство на занаетчишки производи и здравството;

— во шеста категорија спаѓаат ООЗТ од трговија на мало, угостителство, услужно занаетчиство; уредување на простори и населби и социјална заштита;

— во седма категорија спаѓаат ООЗТ од трговија на големо, надворешна трговија, финансиски, технички и деловни услуги, образование, наука и култура, општествено-политички организации и заедници и работните заедници во ОЗТ.

Утврдените коefициенти за услови за работа претходно се пондерирани со просечниот коefициент за услови на работа во стопанството на СРМ (1,22).

3. Планираниот годишен износ на бруто личниот доход по работник во стопанството на СРМ за 1986 година што го применуваат ООЗТ и РЗ од стопанството изнесува 783.684 динари.

Планираниот годишен износ на бруто личниот доход по работник за 1986 година што ќе го применуваат ООЗТ и РЗ од вонстопанските дејности изнесува 950.016 дин.

4. Просечната стапка на акумулација во однос на просечно користените деловни средства во стопанството на СРМ за 1986 година изнесува 12,03%.

5. Просечните стапки на акумулација во однос на просечно користените деловни средства по сродни дејности, кои акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства ќе ја споредуваат на ниво на сродна дејност во Републиката за 1986 година се:

Сродна дејност	A/C во %
012100 Производство на град. материјали	8,96
012200 Производство на реж. праѓа и пл.	7,68
012300 Произ. на фин. про. од дрво	9,14
020100 Земјоделски производи	12,94
020200 Земјоделски услуги	9,60
020300 Рибарство	19,36
030000 Шумарство	3,04
040000 Водостопанство	1,07
050100 Високоградба	6,05
050200 Нискоградба и хидроградба	5,17
050300 Инсталатерски и зав. работи	12,55
060500 Друмски сообраќај	10,24
080100 Угостителство	3,36
080200 Туристичко посредување	4,01
090200 Лични услуги	13,81
100100 Уредување на нас. и прост.	3,86
100200 Станбена дејност	1,33
100300 Комунална дејност	6,99

6. Сродните дејности кои акумулацијата во однос на просечно користените деловни средства ќе ја спроведуваат на ниво на сродна дејност во СФРЈ, до утврдувањето и објавувањето на сојузните показатели, ќе ја применуваат стапката на акумулација на стопанството на СРМ (12,03)

Овие дејности времено ќе го применуваат покажателот бруто личен доход по работник во стопанството на СРМ (точка 3 од оваа Објава).

7. При распоредувањето на доходот и чистиот доход во 1986 година основните организации на здружениот труд нема да ги применуваат одредбите од членот 18 од Општествениот договор (доход стекнат под исклучителни погодности).

8. Основните организации на здружениот труд од сродните дејности од точката 5 од оваа Објава можат да ја применуваат просечната стапка на акумулација во однос на просечно користените деловни средства во стопанството на СРМ (точка 4 од оваа објава).

9. Во конкретната примена на мерилата за распоредување на чистиот доход, односно при утврдувањето на показателите бруто личен доход и акумулација во однос на просечно користените деловни средства основните организации на здружениот труд ќе ја применуваат Одлуката донесена од страна на Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор за доходот на СФРЈ донесена на 20. 02. 1986 година при што:

а) Акумулацијата ја сочинуваат билансните позиции од периодичната пресметка односно завршната сметка во образецот „биланс на успех“ и тоа:

- делот од чистиот доход за деловен фонд — за проширување на материјалната основа на трудот (АОП 121);
- дел од чистиот доход за унапредување на материјалната основа на трудот (АОП 122);
- дел од чистиот доход за покривање на загуби на други ОЗТ (АОП 125);
- дел од чистиот доход за резервен фонд (АОП 126);
- дел од чистиот доход за други потреби (АОП 128);
- дел од чистиот доход за останати фондови (АОП 129).

Во структурата на акумулацијата од претходниот став се вклучува и амортизацијата над стапката пропишана со републичките, односно покраински закони (АОП 021), како и каматата на кредитите за обртни средства и каматата на кредитите за основни средства од биланските позиции (АОП 032 и 110) од образецот „биланс на успех“, освен каматите на кредитите за основни средства во подготовка (инвестиции во тек) и основните средства во употреба (трајно неупотребливи основни средства и запрени инвестиции).

б) Износот на состојбата на користените деловни средства се утврдува со сумирање на следните вредности од книговодството:

- основни средства во употреба (конта од групата 00);
- побарување за здружени и вложени средства (конта од групата 03);
- побарување по останати долгорочни плаќањани (конта од групата 04);
- парични средства (конта од групата 10);
- хартии од вредност — инструменти за плаќање (конта од групата 14);
- побарувања по основ на продажба (конта од групата 12);
- останати побарувања од деловни односи (конта од групата 13);
- побарувања од заедничкиот приход и заедничкиот доход (конта од групата 14);
- побарувања по краткорочни пласмани (конта од групата 15);
- побарувања во рамките на ОЗТ (конта од групата 16);

— побарувања од претпријатија и работни, односно деловни единици во странство (конта од групата 17);

- суровини и материјали (конта од групата 31);
- ситен инвентар и амбалажа на залиха (конта од групата 35);
- ситен инвентар и амбалажа во употреба (конта од групата 36);
- производство (конта од групата 60);
- готови производи (конта од групата 63);
- стока (конта од групата 66) и одземање од вака добиениот збир на долговните салда од билансните позиции: заем на фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој (конта од 046) и заем по прописите на ОПЗ (конта од 047), како и побарувачките салда од позицијата исправка на вредноста на основните средства (конта од групата 02).

Просечно користените деловни средства се пресметуваат така, што ќе се собере износот на состојбата на деловните средства од претходниот став на оваа точка на почетокот на годината (1 јануари) и на крајот на секој период, и ќе се подели со бројот на земените состојби.

Износот на состојбата на користените основни средства се пресметува со сумирање на долговните состојби на позицијата Основни средства во употреба (конта на групата 00), и намалување на така добиената состојба за износот на побарувачките салда од позицијата — Исправка на вредноста на основните средства (конта од групата 02).

Просечно користените основни средства се утврдуваат така што се собираат износите на состојбата на основните средства од претходниот став на почетокот на годината (1 јануари) и на крајот на секој пресметковен период и ќе се поделат со бројот на земените состојби.

в) Бруто личниот доход го сочинува показателот од АОП 164, со што во бруто личниот доход не е содржан делот од средствата за заедничка потрошувачка што имаат карактер на лична потрошувачка.

Бр. 1302-676/1

9 април 1986 година
Скопје

Координационен одбор
Претседавач,
Мемед Нурединоски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

217.

Врз основа на член 52 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1985 ГОДИНА, ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Одлуката за ослободување од обврската за здружување на средствата во Републичката СИЗ за општествена заштита на децата за остварување на до-
дашок на деца во 1985 година број 03-459-18, на Рудници и индустрија за никел и антимон „Фени“ — Кавадарци, во делот на објектот кој мирува, донесена од Собранието на Републичката СИЗ за општествена заштита на децата, на седницата од 27. VI. 1985 година, се продолжува и за 1986 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година до 31 декември 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 03-239/21

10 април 1986 година
Скопје

Претседател,
Владо Бишковиќ, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ —
РАДОВИШ**

218.

Врз основа на член 15 точка 2 од Законот за самоуправните интересни заедници за образование и наука („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 25 став 3 од Статутот на СИЗ за основно образование — Радовиш, Собранието на ОСИЗ, на седницата одржана на 24 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС
НА СИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА —
РАДОВИШ**

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството, личен доход од работен однос од нестопанството, придонес од земјоделска дејност и придонес од занаетчијска дејност со кои се обезбедуваат средства на ОСИЗ за основно образование и наука — Радовиш.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за основно образование и наука изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос од стопанството, по стапка од 5%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопанството, по стапка од 5%;
3. придонес од земјоделска дејност, по стапка од 2%;
4. придонес од самостојно вршење од занаетчијска дејност, по стапка од 5%.

Член 3

Согласно Законот за самоуправните интересни заедници за образование и наука исплатата на придонесот по оваа одлука ќе се врши преку СОК — Радовиш и Одделението за општествени приходи при Собранието на општината Радовиш.

Член 4

Одлуката влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 34
24 февруари 1986 година
Радовиш

Претседател,
Петрушев Никола, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ

219.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, 9/78, 41/81 и 25/84) и член 22 од Статутот на ОСИЗ за култура — Радовиш, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС НА
ОСИЗ ЗА КУЛТУРАТА — РАДОВИШ ЗА
1986 ГОДИНА**

Член 1

За 1986 година се утврдуваат следните стапки на придонес за СИЗ за култура и тоа:

- придонес од доходот на стопанството — 0,80%;
- придонес од бруто личен доход од нестопанските дејности — 0,20%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-17
27 февруари 1986 година
Радовиш

Претседател,
Зорка Митева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РАДОВИШ

220.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), Собранието на Заедницата за вработување — Радовиш, на седницата одржана на 6 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа:

- за работниците во основната организација и за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход), по стапка од 0,70%;
- за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход по стапка од 0,70%;
- за работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ придонесот за вработување изнесува 15% од годишниот износ на данокот.

Член 2

Одлуката ќе се применува во 1986 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 02-158/16-7
6 март 1986 година
Радовиш

Претседател,
Манчев Миле, с. р.

**ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА
ДЕЦАТА — ПРИЛЕП**

221.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 102 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Прилеп, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ СТАПКИ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ И ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ И ИНТЕРЕСИ ВО ОБЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата преку ОСИЗ за општествена заштита на децата.

Член 2

За задоволување на потребите од член 1 на оваа одлука здружуваат средства по пресметковна стапка:

- работниците од стопанските дејности од бруто личниот доход, по стапка од 1,70%;
- работниците од општествените дејности од бруто личниот доход по стапка од 1,70%;
- земјоделци од личниот доход, по стапка од 0,15%;
- работниците кои самостојно вршат дејност од личниот доход, по стапка од 1,70%;
- работниците вработени кај граѓани и граѓанско правните лица од личниот доход, по стапка од 1,70%.

Работниците од ОЗТ од основното и средното наочено образование и социјалната заштита здружуваат средства, по стапка од 0,85%, а работниците во ОЗТ од високото образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности здружуваат средства по стапка од 1,19% од бруто личните доходи.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 02-688/3

27 декември 1985 година

Прилеп

Претседател,
Бранко Глушески, с. р.ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА —
ТИТОВ ВЕЛЕС

222.

Врз основа на член 56 од Законот за физичката култура („Службен весник на СРМ“ бр. 35/84), член 33 и 34 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура — Титов Велес и член 6 од Самоуправната спогодба за здружување на средствата во републичката заедница на физичката култура, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница на физичката култура, на седницата одржана на 31 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат ОЗТ од доходот, работните луѓе од личен доход од нестопанство и граѓаните кои вршат земјоделска дејност, како и граѓаните кои самостојно вршат стопанска и нестопанска дејност заради обезбедување средства на ОСИЗ на физичката култура и РСИЗ на физичката култура.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ — по стапка од 0,49%;
2. придонес од личен доход од нестопанство — по стапка од 0,30%;
3. придонес од земјоделската дејност — по стапка од 0,15%;
4. придонес од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност — по стапка од 0,15%.

Член 3

Од основот утврден во член 2 од оваа одлука ОСИЗ на физичката култура здружува средства во РСИЗ на физичката култура со издвојување на:

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 0,04%;
2. придонес од личен доход од нестопанство, по стапка од 0,05%.

Вкупниот износ на средствата што ОСИЗ на физичката култура ги здружува во РСИЗ на физичката култура ќе се утврди со посебен договор.

Член 4

Пресметувањето и уплатата на здружените средства ќе ги врши ОСИЗ на физичката култура и Службата на општественото книговодство — филијала Титов Велес

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-67

31 јануари 1986 година

Титов Велес

Претседател,
Будимир Каров, с. р.

ТАРИФА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“

1. — СУДСКИ ОГЛАСИ: Бракоразводни парници, оставински расправи, повикување на наследници со непознато место на живеење и сл. — 1.500 динари;

2. — Конкурси и јавни наदाвања — 120 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

3. — Запишување во судскиот регистар на организациите на здружен труд — 120 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

4. — Ликвидации и санации на работните организации — 120 динари за еден квадратен сантиметар во весникот;

5. — Огласување за неважни: печати и штембли — 100 динари од збор;

6. — Огласување за неважни: чековни книшки, барирани чекови, полиси, гарантни и кредитни писма — 50 динари од збор;

7. — МАЛИ ОГЛАСИ: објавување за неважни: здравствени легитимации, работни книшки, ученички книшки, свидетелства, воени документи, ловечки исправи, оружен лист и други лични документи — 300 динари;

8. — Објавување акти на самоуправните интересни заедници и на работните организации — 15.000 динари од една страница;

9. — Регистрации на занаетчиски дуќани и работилници и престанок со работа на занаетчиски дуќани — 1.000 динари.

За да се објави оглас од точка 1, 6, 7 и 9 во „Службен весник на СРМ“ парите треба да се испраќаат однапред на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје, а за другите видови огласи плаќањето ќе се врши по доставување на сметка во рок од 15 дена.

Оваа тарифа ќе се применува од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

	Страна	Општествени договори и самоуправни спогодби	
234. Одлука за помилување на осудени лица	409		
235. Уредба за униформата и ознаките на звањата на работниците на милицијата —	410	216. Објава за коефициенти за сложеност на трудот — — — — —	428
236. Уредба за звањата и условите за стекнување звање на работниците на милицијата	416	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
237. Одлука за распоредување на средствата за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката во 1986 година — — — — —	419	СКОПЈЕ	
238. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — — — —	419	217. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за ослободување од обврската за здружување на средства во Републиката СИЗ за општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца во 1985 година за 1986 година — — —	429
239. Одлука за доделување на средства на Работната организација Рудници и индустрија за јаглен и неметали „Брик“ — Берово — — — — —	420	РАДОВИШ	
240. Одлука за дополнување на Одлуката за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година — — — — —	420	218. Одлука за утврдување на стапките на придонес на СИЗ за основно образование и наука — Радовиш — — — — —	430
241. Упатство за начинот на утврдување на основницата за пресметување на обврската по основа на средствата на Фондот на Федерацијата — — — — —	420	219. Одлука за висината на стапките на придонес на ОСИЗ за култура — Радовиш за 1986 година — — — — —	430
242. Упатство за начинот на утврдување на основницата за пресметување на задолжителниот заем за Републичкиот фонд — — — — —	421	220. Одлука за определување на стапката на придонесот за вработување за 1986 година — — — — —	430
243. Извештај за резултатите од изборот на делегатите во Соборот на општините на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	422	ПРИЛЕП	
244. Извештај за резултатите од изјаснувањата на делегатите во општествено-политичките собори на обранијата на општините за избор на делегати во Општествено-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	425	221. Одлука за утврдување на висината на пресметковните стапки за здружување на средства за задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во областа на општествената заштита на децата за 1986 година — — — — —	430
245. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 150/85 од 19 февруари 1986 година	426	ТИТОВ ВЕЛЕС	
246. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 19/86 од 26 февруари 1986 година	427	222. Одлука за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Титов Велес и за здружување на средствата во РСИЗ на физичката култура за 1986 година — — — — —	431